

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 8

Четврток, 14 јуни 2018 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
136.		137.	
Одлука за избор на директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“- Струмица	3	Решение за давање на согласност за отварање на сметка на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица	3

Совет на општина Струмица:

138.	Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година	4	145.	Решение за разрешување и именување на член на УО во СОУ „Никола Карев“ Струмица	77
139.	Одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица	60	146.	Решение за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата	77
140.	Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица	62	147.	Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2018 година	78
141.	Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Струмица	74	148.	Програма за измени и дополнувања на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година	79
142.	Одлука за измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2018 година	75	149.	Програма за измени на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година	82
143.	Одлука за доделување финансиски средства на Фејзи Асанов од Струмица ..	76	150.	Програма за измени на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година	83
144.	Решение за разрешување и именување на член на УО во СОУ „Јане Сандански“ Струмица	76	151.	Програма за измени на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2018 година ..	83

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| 152. Програма за допoлувања на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година | 84 | 163. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на СОУ „Никола Карев“-Струмица ... | 104 |
| 153. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година | 85 | 164. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Видоје Подгорец“ Струмица | 105 |
| 154. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Струмица за 2018 година | 99 | 165. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица ... | 105 |
| 155. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локални патишта во Општина Струмица за 2017/2018 година во зимски услови | 100 | 166. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица ... | 106 |
| 156. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта –Струмица“ за период 01.01.2018 - 31.03.2018 година | 100 | 167. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица | 106 |
| 157. Заклучок за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП “Паркиралишта – Струмица“ за 2018 година | 101 | 168. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле | 107 |
| 158. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за период 01.01 -31.03.2018 година | 102 | 169. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш | 107 |
| 159. Заклучок за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица | 102 | 170. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково . | 108 |
| 160. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица | 103 | 171. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино | 108 |
| 161. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на СОУ „Јане Сандански“-Струмица | 103 | 172. Заклучок за усвојување на Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2018 година | 109 |
| 162. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на СОУУД „Димитар Влахов“-Струмица | 104 | 173. Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2018 година | 110 |

136.

Врз основа на член 19-а став 4, член 23 и член 24 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 39 став 1 алинеја 9 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за избор на директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“- Струмица

Член 1

За директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“- Струмица се избира Митко Бујуклиев, дипломиран економист од Струмица, сметано од 13.06.2018 година.

Член 2

Директорот се избира со мандат од 4 (четири) години.

Член 3

За уредување на односите со Јавното претпријатие, ќе биде склучен договор помеѓу Градоначалникот на општина Струмица и директорот на Јавното претпријатие, со кој ќе бидат утврдени правата, одговорностите и овластувањата согласно Закон.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 09-4332/7 Општина Струмица
13.06.2018 год. Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

137.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од “ Законот за локална самоуправа“ (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/02) на член 39 од Статутот на општина Струмица-пречистен текст (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/06) во врска со отварање и затварање на сметки на буџетски корисници во рамките на трезорската сметка, глава IV точка 17 алинеја 5 од Упатството за начинот на трезорско работење (“Сл..весник на РМ“Бр.183/2013), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за давање на согласност за отварање на сметка

1. На буџетскиот корисник СОУУД “Димитар Влахов“ Струмица му се дава согласност за отварање на донаторска сметка 785 за проектот “Еразмус, РКБ 06866 , раздел 76601, согласно нивното барање број 05-4581/1 од 08.06.2018 година.

2. Решението влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “ Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 09-4581/2 Општина Струмица
08.06.2018 год. Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4696/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

138.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 12.06.2018 година, донесе

О д л у к а**за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година****Член 1**

Во Буџетот на општина Струмица за 2018 година се вршат следните измени и дополнувања:

		Буџет	Ребаланс
I.	Вкупни приходи	1.158.190.913	1.162.353.375
	Даночни приходи	392.300.000	392.300.000
	Неданочни приходи	81.574.859	82.745.859
	Капитални приходи	71.000.000	71.000.000
	Приходи од дотации	486.487.835	489.700.297
	Приходи од трансфери	72.065.920	71.844.920
	Приходи од донации	54.762.299	54.762.299
II.	Вкупни расходи	1.209.190.913	1.212.353.375
	Од утврдени намени	1.204.890.913	1.209.053.375
	Расходи од резерви	3.300.000	3.300.000
III.	Дефицит	-50.000.000	-50.000.000
IV.	Финансирање	50.000.000	50.000.000
	Прилив	50.000.000	50.000.000
	Домаш. задолжувања	50.000.000	50.000.000
	Странски заеми	0	0
	Одлив	0	0
	Отплата на главница	0	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дојатоци		Приходи од дојатоци		Триходи од кредити		Вкупни приходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
		578.015.279	578.015.279	40.925.500	41.875.500	488.487.835	488.700.297	54.762.299	54.762.299	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.202.190.913	1.212.353.375
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	392.300.000	392.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.300.000	392.300.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
713	Данок на имот	61.100.000	61.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.100.000	61.100.000
717	Данок на специфични услуги	323.200.000	323.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.200.000	323.200.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	40.870.359	40.870.359	40.704.500	41.875.500	0	0	0	0	0	0	0	81.574.859	82.745.859
722	Глоба, судски и административни такси	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
723	Такси на недвижности	1.500.000	1.500.000	37.892.000	38.832.000	0	0	0	0	0	0	0	39.382.000	40.332.000
725	Други недвижни приходи	35.370.359	35.370.359	2.822.500	3.043.500	0	0	0	0	0	0	0	38.192.859	38.413.859
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	71.000.000	71.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000.000	71.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	71.000.000	71.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000.000	71.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	71.844.920	71.844.920	221.000	221.000	488.487.835	488.700.297	54.762.299	54.762.299	0	0	0	613.316.054	616.367.516
741	Трансфери од други нивоа на власт	71.844.920	71.844.920	0	0	488.487.835	488.700.297	0	0	0	0	0	558.332.755	561.545.217
742	Дојатоци од странство	0	0	221.000	221.000	0	0	54.512.289	54.512.289	0	0	0	54.733.288	54.512.289
744	Текстени дојатоци	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодивансирани активности		Расходи од дојации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	169.101.708	106.101.708	0	0	368.037.173	369.943.141	0	0	0	0	477.138.881	479.044.849
401	Основни плати	73.672.366	73.672.366	0	0	267.963.471	269.398.988	0	0	0	0	341.665.967	343.062.364
402	Придоноси за социјално осигурување	26.582.144	26.582.144	0	0	100.063.702	100.533.143	0	0	0	0	129.815.846	127.115.287
404	Надоместоци	8.867.168	8.867.168	0	0	0	0	0	0	0	0	8.867.168	8.867.168
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412	Постојана резерва (непревидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	93.231.984	199.571.176	40.425.500	118.450.662	119.757.156	10.853.509	16.069.119	10.853.509	5.000.000	5.000.000	268.061.655	291.892.951
420	Патни и дневни расходи	800.000	800.000	533.000	533.000	0	0	77.065	77.065	0	0	1.410.065	1.410.065
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22.420.000	25.720.000	3.512.500	3.512.500	23.296.779	23.277.032	0	0	0	0	49.229.279	52.509.532
423	Материјали и ситен инвентар	8.023.984	15.546.424	13.922.000	14.877.000	5.397.582	5.447.582	1.100.825	1.376.825	0	0	28.444.391	37.247.631
424	Поправки и тековно одржување	28.200.000	31.320.000	6.167.500	6.167.500	18.796.100	19.086.100	5.094.713	5.946.488	5.000.000	5.000.000	63.258.313	67.520.088
425	Договорни услуги	18.650.000	18.650.000	14.575.500	14.575.500	62.739.506	63.629.854	3.106.789	7.123.624	0	0	99.370.795	104.278.978
426	Други тековни расходи	7.063.000	8.499.752	615.000	620.000	871.685	960.388	1.575.117	1.575.117	0	0	10.154.812	11.645.267
427	Примерени вработувања	7.745.000	8.745.000	1.100.000	1.100.000	7.349.000	7.349.200	0	0	0	0	16.194.000	17.191.200
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	45.596.587	45.899.587	0	0	0	0	5.593.799	11.174.361	0	0	51.193.377	56.983.948
463	Трансфери до невладини организации	20.799.587	21.099.587	0	0	0	0	0	0	0	0	20.799.587	21.099.587
464	Разни трансфери	24.710.000	24.710.000	0	0	0	0	5.593.799	11.174.361	0	0	30.303.799	35.884.361
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	324.872.000	398.232.808	500.000	500.000	0	0	38.215.800	27.488.819	45.000.000	45.000.000	468.587.800	381.221.627
480	Купување на опрема и машини	9.130.000	9.130.000	500.000	500.000	0	0	4.915.000	4.915.000	0	0	14.545.000	14.545.000
481	Градежни објекти	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
482	Други градежни објекти	290.119.000	248.079.808	0	0	0	0	33.300.000	22.573.819	5.000.000	5.000.000	318.419.000	276.653.627
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Вложување и нефинансиски средства	12.499.000	19.499.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.499.000	19.499.000
486	Купување на возила	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	18.230.000	26.630.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	58.230.000	66.630.000

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О	П	И	С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
					Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет
					324.872.000	308.232.808	500.000	500.000	0	38.215.000	27.488.819	45.000.000	45.000.000	408.587.000	381.221.627		
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ					324.872.000	308.232.808	500.000	500.000	0	38.215.000	27.488.819	45.000.000	45.000.000	408.587.000	381.221.627		
480 Купување на опрема и машини					9.130.000	9.130.000	500.000	500.000	0	4.915.000	4.915.000	0	0	14.545.000	14.545.000		
481 Градежни објекти					1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000		
482 Други градежни објекти					280.119.000	248.079.808	0	0	0	33.300.000	22.573.819	5.000.000	5.000.000	318.419.000	275.653.627		
483 Купување на мебел					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
485 Вложувања и нефинансиски средства					12.488.000	19.483.000	0	0	0	0	0	0	0	12.483.000	19.483.000		
486 Купување на возила					3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000		
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации					18.230.000	28.630.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	58.230.000	66.630.000		

БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка О П И С	251.143.279		267.782.471		40.425.500		41.373.500		486.487.835		489.700.297		16.547.299		27.273.480		5.000.000		5.000.000		799.603.913		831.131.749		
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	109.101.708	109.101.708	0	0	398.037.173	398.943.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.138.881	479.044.849	0	0	
401 Основни плати	73.672.396	73.672.396	0	0	267.983.471	269.380.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.656.987	343.062.394	0	0	
402 Придоноси за социјално осигурување	26.582.144	26.582.144	0	0	100.053.702	100.563.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.615.846	127.115.287	0	0	
404 Надоместоци	8.867.188	8.867.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.867.188	8.867.188	0	0	
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	
412 Постojана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	
42 СТОКИ И УСЛУГИ	93.231.994	109.571.176	40.425.500	41.373.500	118.450.662	119.757.156	10.953.909	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	16.098.119	5.000.000	269.061.655	291.802.951	0	0
420 Патни и дневни расходи	800.000	800.000	533.000	533.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410.065	1.410.065	0	0	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22.420.000	25.720.000	3.512.500	3.512.500	23.296.779	23.277.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.229.279	52.509.532	0	0	
423 Материјали и ситен инвентар	8.023.984	15.546.424	13.922.000	14.877.000	5.397.582	5.447.582	1.100.825	1.376.825	1.100.825	1.376.825	1.100.825	1.376.825	1.100.825	1.376.825	1.100.825	1.376.825	1.100.825	1.376.825	1.100.825	1.376.825	0	0	26.444.381	37.267.831	
424 Поправки и тековно одржување	28.200.000	31.320.000	6.167.500	6.167.500	18.796.100	19.086.100	5.094.713	5.946.488	5.094.713	5.946.488	5.094.713	5.946.488	5.094.713	5.946.488	5.094.713	5.946.488	5.094.713	5.946.488	5.094.713	5.946.488	5.000.000	5.000.000	63.259.313	67.520.088	
425 Договорни услуги	18.950.000	18.950.000	14.575.500	14.575.500	62.739.506	63.629.654	3.105.789	7.123.624	3.105.789	7.123.624	3.105.789	7.123.624	3.105.789	7.123.624	3.105.789	7.123.624	3.105.789	7.123.624	3.105.789	7.123.624	0	0	99.370.795	104.279.978	
426 Други тековни расходи	7.093.000	8.489.752	615.000	620.000	871.895	980.388	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	1.573.117	0	0	10.154.912	11.645.257	
427 Приземени вработувања	7.745.000	8.745.000	1.100.000	1.100.000	7.349.000	7.346.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.194.000	17.191.200	0	0	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	45.509.587	45.809.587	0	0	0	0	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	0	51.103.377	56.983.948	0	0
463 Трансфери до неправдини организации	20.799.587	21.099.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.799.587	21.099.587	0	0	
464 Разни трансфери	24.710.000	24.710.000	0	0	0	0	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	5.593.790	11.174.361	0	30.303.750	35.984.361	0	0

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити		
		576.015.279	41.875.500	489.700.297	54.762.299	50.000.000	1.212.353.375	
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	168.715.279	0	0	14.773.819	5.000.000	188.489.098	
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И МИСКОСКИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	165.715.279	0	0	0	0	165.715.279	
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	3.000.000	0	0	14.773.819	5.000.000	22.773.819	
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	11.900.000	0	9.286.000	0	0	21.186.000	
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	11.900.000	0	9.286.000	0	0	21.186.000	
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	179.194.808	0	0	5.600.000	0	184.794.808	
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	11.000.000	0	0	2.600.000	0	13.600.000	
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	110.728.808	0	0	0	0	110.728.808	
7045	ТРАНСПОРТ	56.966.000	0	0	0	0	56.966.000	
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	500.000	0	0	3.000.000	0	3.500.000	
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	68.420.000	0	0	0	0	68.420.000	
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	7.870.000	0	0	0	0	7.870.000	
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	45.750.000	0	0	0	0	45.750.000	
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	14.800.000	0	0	0	0	14.800.000	
706	ЖИВЕЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	97.594.752	0	0	0	40.000.000	137.594.752	
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	38.014.752	0	0	0	0	38.014.752	
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	28.150.000	0	0	0	0	28.150.000	
7066	ДРУГИ ЖИВЕЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	13.430.000	0	0	0	40.000.000	53.430.000	
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	27.090.000	673.500	7.069.645	1.500.000	0	36.333.145	
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000	
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	12.540.000	673.500	7.069.645	1.500.000	0	21.783.145	
709	ОБРАЗОВАНИЕ	15.470.440	41.202.000	473.344.652	6.857.468	0	536.874.560	
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11.850.440	30.208.000	285.854.912	300.000	0	328.213.352	
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	10.994.000	187.489.740	6.557.468	0	208.661.208	
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	7.630.000	0	0	26.031.012	5.000.000	38.661.012	
7102	СТАРИ ЛИЦА	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000	

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун. ста. Фун. код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятелна активности	Дотации	Донации	Кредити	
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.080.000	0	0	26.061.012	5.000.000	35.111.012
		576.015.279	41.875.500	489.700.297	54.762.299	50.000.000	1.212.353.375

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функ. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самостинан активности	Дотации	Донации	Кредити		
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	165.715.279	0	0	0	0	0	165.715.279
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	6.717.100	0	0	0	0	0	6.717.100
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.200.000	0	0	0	0	0	8.200.000
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	0	0	0	0	0	600.000
DAА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.598.179	0	0	0	0	0	129.598.179
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6.600.000	0	0	0	0	0	6.600.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	3.000.000	0	0	14.773.819	5.000.000	0	22.773.819
M00	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	3.000.000	0	0	14.773.819	5.000.000	0	22.773.819
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	11.900.000	0	9.286.000	0	0	0	21.186.000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	11.900.000	0	9.286.000	0	0	0	21.186.000
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	11.000.000	0	0	2.600.000	0	0	13.600.000
GAА	ПАЗАР ЗА ЗЕЛЕНУК И ДРУГИ СТОКИ	0	0	0	0	0	0	0
GAВ	НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000
GAV	НВО ЦЕНТАР	4.000.000	0	0	2.600.000	0	0	6.600.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	110.728.808	0	0	0	0	0	110.728.808
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	400.000	0	0	0	0	0	400.000
FAА	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	53.603.853	0	0	0	0	0	53.603.853
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	13.672.147	0	0	0	0	0	13.672.147
FAE	ПРОВИВАЊЕ НА ПАТИШТА ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000
FAG	ИЗГРАДЕБА НА УЛИЦИ ВО ЗОНА СЕВЕР	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000
FAI	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА-СУФИЛАР	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
FAJ	УРБАН МОСТ	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
FAL	ИЗГРАДЕБА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	7.552.808	0	0	0	0	0	7.552.808
FAM	ИЗГРАДЕБА НА ПАТ ДО ЛОВЕН ДОМ	0	0	0	0	0	0	0
FAP	РЕКРЕАТИВНА ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА	0	0	0	0	0	0	0
FAV	АГРОБЕРЗА	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
7045	ТРАНСПОРТ	56.966.000	0	0	0	0	0	56.966.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	4.800.000	0	0	0	0	0	4.800.000
J0A	ИЗГРАДЕБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	47.366.000	0	0	0	0	0	47.366.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функционален Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятелни, активности	Дотации	Донации	Кредити	
		576.015.279	41.875.500	489.700.297	54.762.299	50.000.000	1.212.353.375
ЈЕА	ВОВЕДИВАЊЕ НА ПРИ ПЕЈД ПАРКИРАЛИШТА	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	500.000	0	0	3.000.000	0	3.500.000
G20	ПОТТИКЛУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	500.000	0	0	3.000.000	0	3.500.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	7.870.000	0	0	0	0	7.870.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.870.000	0	0	0	0	7.870.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	45.750.000	0	0	0	0	45.750.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
J1А	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000
J1В	КАНАЛИЗАЦИЈА ГРАДСКО БАЛДОВЦИ	0	0	0	0	0	0
J1Г	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	31.250.000	0	0	0	0	31.250.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	14.800.000	0	0	0	0	14.800.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
JМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000
РАА	СТАЦИОНАР ЗА КУЧИЊА И МАЧИЊА	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
РАВ	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	300.000	0	0	0	0	300.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	38.014.752	0	0	0	0	38.014.752
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	10.148.000	0	0	0	0	10.148.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	13.436.752	0	0	0	0	13.436.752
JНА	УРБАНА ОПРЕМА	4.430.000	0	0	0	0	4.430.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
J3А	ВОДОВОД ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
7064	ОСВЕЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	29.150.000	0	0	0	0	29.150.000
J30	ЈАВНО ОСВЕЛУВАЊЕ	17.700.000	0	0	0	0	17.700.000
JАА	ЈАВНО ОСВЕЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	7.750.000	0	0	0	0	7.750.000
JАВ	УЛИЧНО ОСВЕЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	13.430.000	0	0	0	40.000.000	53.430.000
JЦА	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13.430.000	0	0	0	40.000.000	53.430.000
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	12.540.000	673.500	7.069.645	1.500.000	0	21.783.145

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самодинам. активности	Донации	Донации	Кредити		
		576.015.279	41.875.500	488.700.297	54.762.289	50.000.000	1.212.353.375	
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	850.000	660.000	5.463.902	0	0	6.973.902	
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	13.500	1.605.743	0	0	1.619.243	
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	0	0	0	0	7.690.000	
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.500.000	0	0	1.500.000	0	4.000.000	
K4A	СПОМЕНИЦИ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11.850.440	30.208.000	285.854.912	300.000	0	328.213.352	
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	9.050.440	12.208.000	244.164.109	300.000	0	265.722.549	
M4A	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	0	0	0	0	0	0	
M4B	КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	18.000.000	41.690.803	0	0	59.690.803	
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	10.994.000	187.489.740	6.557.468	0	208.661.208	
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	10.994.000	187.489.740	6.557.468	0	208.661.208	
7102	СТАРИ ЛИЦА	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000	
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000	
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.080.000	0	0	26.031.012	5.000.000	35.111.012	
V4A	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	0	17.031.012	500.000	22.031.012	
V4B	ИЗГРАДБА-АДАПТАЦИЈА НА ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА	4.080.000	0	0	0	0	4.080.000	
V4V	ПОВЕКЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О		П		И		С		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
576.015.279	576.015.279	41.875.500	41.875.500	489.700.297	54.762.299	54.762.299	50.000.000	50.000.000	1.268.190.913	1.212.353.375									
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.900.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	8.200.000	
ПРИХОДИ:																			
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.900.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	8.200.000	
РАСХОДИ:																			
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.200.413	3.200.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.413	3.200.413	
401	Основен плати	2.484.498	2.484.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484.498	2.484.498	
402	Придоноси за социјално осигурување	715.915	715.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715.915	715.915	
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.099.587	3.399.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.099.587	3.399.587	
463	Трансфери до невладини организации	99.587	399.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.587	399.587	
464	Разни трансфери	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.900.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	8.200.000	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.200.413	3.200.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.413	3.200.413	
401	Основен плати	2.484.498	2.484.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484.498	2.484.498	
402	Придоноси за социјално осигурување	715.915	715.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715.915	715.915	
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.099.587	3.399.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.099.587	3.399.587	
463	Трансфери до невладини организации	99.587	399.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.587	399.587	
464	Разни трансфери	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		576.015.279		40.025.590		41.875.590		496.487.835		498.706.297		54.762.298		54.762.298		50.000.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375	
		Буџет	Ребаланс	Буџетски расходи	Расходи од самофинансирачки активности	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци	Расходи од додатоци
D1	МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
ПРИХОДИ:																									
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
РАСХОДИ:																									
42	СТОКИ И УСЛУГИ	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
427	Привремени вработувања	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
427	Привремени вработувања	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од догаѓаји		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
DA МЕРНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)		14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
ПРИХОДИ:													
DAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА		14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
DAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА		14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	576.015.279		40.925.500		41.875.500		486.487.835		489.700.287		54.762.299		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375	
	О П И С		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од додачи		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		Буџет		Ребаланс		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	121.748.179	128.698.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.748.179	128.698.179	0	0
ПРИХОДИ:																		
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	121.748.179	128.698.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.748.179	128.698.179	0	0
РАСХОДИ:																		
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.998.179	90.998.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.998.179	90.998.179	0	0
401 Основни плати	63.669.610	63.669.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.669.610	63.669.610	0	0
402 Придоноси за социјално осигурање	22.973.568	22.973.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.973.568	22.973.568	0	0
404 Надоместоци	4.355.000	4.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.355.000	4.355.000	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ	28.850.000	36.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.850.000	36.700.000	0	0
420 Палти и дневни расходи	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	10.520.000	14.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.520.000	14.020.000	0	0
423 Материјали и опен инвентар	3.700.000	5.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	5.850.000	0	0
424 Поправки и тековно одржување	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0
425 Договорни услуги	4.780.000	4.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.780.000	4.780.000	0	0
426 Други тековни расходи	2.750.000	3.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	3.950.000	0	0
427 Преврзени вработувања	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.000.000	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
464 Разни трансфери	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	121.748.179	128.698.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.748.179	128.698.179	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.998.179	90.998.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.998.179	90.998.179	0	0
401 Основни плати	63.669.610	63.669.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.669.610	63.669.610	0	0
402 Придоноси за социјално осигурање	22.973.568	22.973.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.973.568	22.973.568	0	0
404 Надоместоци	4.355.000	4.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.355.000	4.355.000	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ	28.850.000	36.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.850.000	36.700.000	0	0
420 Палти и дневни расходи	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	10.520.000	14.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.520.000	14.020.000	0	0
423 Материјали и опен инвентар	3.700.000	5.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	5.850.000	0	0
424 Поправки и тековно одржување	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0
425 Договорни услуги	4.780.000	4.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.780.000	4.780.000	0	0
426 Други тековни расходи	2.750.000	3.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	3.950.000	0	0
427 Преврзени вработувања	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.000.000	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
464 Разни трансфери	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		576.015.279		40.925.500		41.875.500		436.487.335		439.700.297		54.762.299		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.268.190.913		1.212.353.375	
		Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Вкупни расходи		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЕА	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0
ЕБ0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0
480	Купување на опрема и машини	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0
481	Градежни објекти	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0
486	Купување на возила	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0
ЕБ0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0
480	Купување на опрема и машини	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0
481	Градежни објекти	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0
486	Купување на возила	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		576.015.279		40.925.500		41.875.500		486.487.835		489.700.297		54.762.299		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375	
	Буџет	Ребаланс	Буџетски расходи	Расходи од самофинансирачки активности	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	
425	Договорен услуги		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	
425	Договорен услуги		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	

ПРИХОДИ:

РАСХОДИ:

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	576.015.279		576.015.279		40.825.500		41.875.500		486.487.935		488.790.297		54.782.299		54.782.299		50.000.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375			
	О	П	И	С	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
F2 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ					400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000	400.000	400.000	
ПРИХОДИ:																										
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ					400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
РАСХОДИ:																										
42 СТОКИ И УСЛУГИ					400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
425 Договорни услуги					400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ					400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ					400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
425 Договорни услуги					400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дојатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FA	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	127.688.000	110.328.808	0	0	0	0	0	0	0	0	127.688.000	110.328.808
ПРИХОДИ:													
FAA	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	54.395.853	53.603.853	0	0	0	0	0	0	0	0	54.395.853	53.603.853
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	13.672.147	13.672.147	0	0	0	0	0	0	0	0	13.672.147	13.672.147
FAE	ПРЕОБМАНЕ НА ПАТИШТА ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
FAG	ИЗГРАДА НА УЛИЦИ ВО ЗОНА СЕВЕР	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
FAI	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА-СУОМЛАР	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
FAJ	УРБАН МОСТ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
FAL	ИЗГРАДА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	24.100.000	7.552.808	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100.000	7.552.808
FAM	ИЗГРАДА НА ПАТ ДО ЛОВЕН ДОМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAP	РЕКРЕАТИВНА БЕЛОСИТЕДСКА ПАТЕКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAV	АГРОБЕРЗА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	127.688.000	116.328.808	0	0	0	0	0	0	0	0	127.688.000	116.328.808
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	115.175.000	90.835.808	0	0	0	0	0	0	0	0	115.175.000	90.835.808
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	12.489.000	19.493.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.489.000	19.493.000
FAA	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	54.395.853	53.603.853	0	0	0	0	0	0	0	0	54.395.853	53.603.853
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	54.395.853	53.603.853	0	0	0	0	0	0	0	0	54.395.853	53.603.853
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	41.902.853	34.110.853	0	0	0	0	0	0	0	0	41.902.853	34.110.853
485	Вложувања и нефинансиски средства	12.489.000	19.493.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.489.000	19.493.000
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	13.672.147	13.672.147	0	0	0	0	0	0	0	0	13.672.147	13.672.147
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.672.147	13.672.147	0	0	0	0	0	0	0	0	13.672.147	13.672.147
482	Други градежни објекти	13.672.147	13.672.147	0	0	0	0	0	0	0	0	13.672.147	13.672.147
FAE	ПРЕОБМАНЕ НА ПАТИШТА ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
482	Други градежни објекти	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
FAG	ИЗГРАДА НА УЛИЦИ ВО ЗОНА СЕВЕР	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
482	Други градежни објекти	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
FAI	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА-СУОМЛАР	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С													
	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од додачи		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи			
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
482	Други градежни објекти	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
	FAJ УРБАНИ МОСТ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	FAL ИЗГРАБЕА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	24.100.000	7.552.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100.000	7.552.808
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	24.100.000	7.552.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100.000	7.552.808
482	Други градежни објекти	24.100.000	7.552.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100.000	7.552.808
	FAM ИЗГРАБЕА НА ПУТ ДО ЛОВЕН ДОМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FAP РЕКРЕАТИВНА ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FAM АГРОБЕРЗА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

576.015.279 576.015.279 44.925.500 44.875.500 488.487.835 488.700.297 54.762.299 54.762.299 50.000.000 50.000.000 1.268.190.913 1.212.353.375

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додачи		Расходи од додачи		Расходи од додачи		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.015.279	576.015.279	40.925.500	41.875.500	488.487.835	488.700.297	54.762.299	54.762.299	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.208.190.913	1.212.353.375
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	10.148.000	10.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	10.148.000
ПРИХОДИ:													
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	10.148.000	10.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	10.148.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.148.000	10.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	10.148.000
482	Други градежни објекти	10.148.000	10.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	10.148.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	10.148.000	10.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	10.148.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.148.000	10.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	10.148.000
482	Други градежни објекти	10.148.000	10.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	10.148.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од догаѓања		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРՃКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РА3БОУ	13.240.000	13.436.752	0	0	0	0	0	0	0	0	13.240.000	13.436.752
ПРИХОДИ:													
G10	ПОДДРՃКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РА3БОУ	13.240.000	13.436.752	0	0	0	0	0	0	0	0	13.240.000	13.436.752
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.010.000	2.206.752	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.000	2.206.752
420	Палти и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и опен инвентар	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
425	Договорни услуги	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
426	Други тековни расходи	1.000.000	1.196.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.196.752
427	Презервни вработувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.230.000	11.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.230.000	11.230.000
463	Трансфери до невладини организации	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
464	Разни трансфери	5.430.000	5.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.430.000	5.430.000
G10	ПОДДРՃКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РА3БОУ	13.240.000	13.436.752	0	0	0	0	0	0	0	0	13.240.000	13.436.752
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.010.000	2.206.752	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.000	2.206.752
420	Палти и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и опен инвентар	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
425	Договорни услуги	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
426	Други тековни расходи	1.000.000	1.196.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.196.752
427	Презервни вработувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.230.000	11.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.230.000	11.230.000
463	Трансфери до невладини организации	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
464	Разни трансфери	5.430.000	5.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.430.000	5.430.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
G2	ПОТТРЖУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	500.000	500.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000
ПРИХОДИ:													
G20	ПОТТРЖУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	500.000	500.000	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	3.500.000	3.500.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
428	Други тековни расходи	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
G20	ПОТТРЖУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	500.000	500.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
428	Други тековни расходи	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	3.000.000	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		40.925.500		41.873.500		486.487.835		489.700.297		54.762.269		50.000.000		50.000.000		1.288.190.913		1.212.353.375	
		Бюџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од догаѓаии		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи							
		Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ:																					
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:																					
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

576.015.279 576.015.279 40.925.500 41.875.500 486.487.835 493.700.287 54.762.289 54.762.289 50.000.000 50.000.000 1.208.190.913 1.212.353.375

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расход од самодинамични активности		Расход од додачи		Расход од донации		Расход од кредити		Вкупни расходи		
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		15.700.000	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700.000	17.700.000

ПРИХОДИ:

J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		15.700.000	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700.000	17.700.000
-----	-------------------	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

РАСХОДИ:

42	СТОКИ И УСЛУГИ		15.700.000	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700.000	17.700.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		11.700.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување		4.000.000	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	6.200.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		15.700.000	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700.000	17.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		15.700.000	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700.000	17.700.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		11.700.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување		4.000.000	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	6.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка О П И С	576.015.279		576.015.279		40.025.500		41.875.500		486.487.835		493.700.287		54.762.299		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375	
	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Вкупни расходи		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј4 ЈАВНА ЧИСТОТА	6.950.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.950.000	7.870.000	0	0
ПРИХОДИ:																								
Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА	6.950.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.950.000	7.870.000	0	0
РАСХОДИ:																								
42 СТОКИ И УСЛУГИ	6.950.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.950.000	7.870.000	0	0
424 Поправки и тековно одржување	6.950.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.950.000	7.870.000	0	0
Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА	6.950.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.950.000	7.870.000	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ	6.950.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.950.000	7.870.000	0	0
424 Поправки и тековно одржување	6.950.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.950.000	7.870.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		576.015.279		40.925.500		41.875.500		486.487.835		489.700.297		54.762.299		50.000.000		50.000.000		4.203.190.913		4.212.353.375	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌОТ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	
ПРИХОДИ:																							
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌОТ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	
РАСХОДИ:																							
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	
423	Материјали и опен инвентар	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	
423	Материјали и опен инвентар	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
Ј7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
ПРИХОДИ:		4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
424	Поправи и тековно одржување	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
Ј70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
424	Поправи и тековно одржување	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		576.015.279		40.925.500		41.875.500		489.700.297		54.762.299		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375			
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈА ИКСТРАЈБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		9.750.000	11.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750.000	11.450.000	0	0	
ПРИХОДИ:																									
ЈАА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ		8.650.000	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000	7.750.000	0	0	
ЈАВ УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		1.100.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	3.700.000	0	0	
РАСХОДИ:																									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		9.750.000	11.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750.000	11.450.000	0	0	
482 Други градежни објекти		9.750.000	3.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750.000	3.050.000	0	0	
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации		0	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000	0	
ЈАА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ		8.650.000	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000	7.750.000	0	0	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.650.000	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000	7.750.000	0	0	
482 Други градежни објекти		8.650.000	3.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000	3.050.000	0	0	
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации		0	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	0	
ЈАВ УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		1.100.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	3.700.000	0	0	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.100.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	3.700.000	0	0	
482 Други градежни објекти		1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации		0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	0	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодфинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
JD ИЗГРАБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТНИШТА И УЛУЦИ		47.366.000	47.366.000	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	47.366.000
JDA ИЗГРАБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТНИШТА И УЛУЦИ		47.366.000	47.366.000	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	47.366.000
ПРИХОДИ:												
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		47.366.000	47.366.000	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	47.366.000
482 Други градежни објекти		47.366.000	47.366.000	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	47.366.000
JDA ИЗГРАБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТНИШТА I		47.366.000	47.366.000	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	47.366.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		47.366.000	47.366.000	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	47.366.000
482 Други градежни објекти		47.366.000	47.366.000	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	47.366.000

570.015.279 570.015.279 40.925.500 41.875.500 486.487.235 489.700.297 54.762.299 54.762.299 50.000.000 50.000.000 1.208.190.913 1.212.353.375

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		576.015.279		40.925.500		41.875.500		486.487.835		488.700.297		54.762.299		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.268.196.913		1.212.353.375	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JE ИЗГРАБАНА ПРЕСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
ПРИХОДИ:		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
JEА ВОВЕДИВАЊЕ НА ПРИ ПЕЈД ПАРКИРАЛИШТА		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
РАСХОДИ:		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
JEА ВОВЕДИВАЊЕ НА ПРИ ПЕЈД ПАРКИРАЛИШТА		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
JG	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОС-НАБДУВАЊЕ	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
ПРИХОДИ:												
JGA	ВОДОВОД ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
РАСХОДИ:												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
482	Други градежни објекти	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
JGA	ВОДОВОД ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
482	Други градежни објекти	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од саморфинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
576.015.279 576.015.279 40.825.500 41.875.500 486.487.835 489.790.297 54.752.299 54.752.299 50.000.000 50.000.000 1.208.190.913 1.212.393.375													
ПРИХОДИ:													
JLA	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		40.925.500		41.875.500		486.487.825		489.700.297		54.762.299		54.762.299		50.800.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375			
		Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
ПРИХОДИ:																									
ЈЛ ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)																									
		13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	
ЈЛА ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС																									
		13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	
РАСХОДИ:																									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ																									
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации		13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	
ЈЛА ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС																									
		13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ																									
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации		13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	53.430.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
ЈМ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ЈМА НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОСРШНИ		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
РАСХОДИ:												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ЈМА НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОСРШНИ		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		576.015.279		40.925.500		41.875.500		486.487.835		489.700.297		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.268.190.913		1.212.353.375	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.430.000	4.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	4.430.000	
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.430.000	4.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	4.430.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.430.000	4.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	4.430.000	
480	Купување на опрема и машини	4.430.000	4.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	4.430.000	
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.430.000	4.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	4.430.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.430.000	4.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	4.430.000	
480	Купување на опрема и машини	4.430.000	4.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	4.430.000	

ПРИХОДИ:

РАСХОДИ:

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од догади		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		850.000	850.000	670.000	660.000	4.240.139	5.463.902	0	0	0	0	0	5.760.139
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	850.000	850.000	670.000	660.000	4.240.139	5.463.902	0	0	0	0	5.760.139	6.973.902
ПРИХОДИ:													
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	650.000	650.000	670.000	660.000	4.240.139	5.463.902	0	0	0	0	5.760.139	6.973.902
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	3.077.131	4.300.894	0	0	0	0	3.077.131	4.300.894
401	Основни плати	0	0	0	0	2.246.529	3.139.625	0	0	0	0	2.246.529	3.139.625
402	Проденци за социјално осигурање	0	0	0	0	830.602	1.161.269	0	0	0	0	830.602	1.161.269
42	СТОКИ И УСЛУГИ	850.000	850.000	670.000	660.000	1.163.008	1.163.008	0	0	0	0	2.883.088	2.673.088
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421	Комунални услуги, тревење, комуникација и транспорт	0	0	39.000	39.000	437.379	437.379	0	0	0	0	476.379	476.379
423	Материјали и стени инвентар	0	0	215.000	215.000	498.592	498.592	0	0	0	0	693.592	693.592
424	Поправки и тековно одржување	0	0	268.000	266.000	124.476	124.476	0	0	0	0	393.476	393.476
425	Договорни услуги	0	0	50.000	50.000	105.476	105.476	0	0	0	0	155.476	155.476
426	Други тековни расходи	25.000	25.000	50.000	50.000	27.065	27.065	0	0	0	0	102.065	102.065
427	Превземени вработувања	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	825.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	850.000	850.000	670.000	660.000	4.240.139	5.463.902	0	0	0	0	5.760.139	6.973.902
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	3.077.131	4.300.894	0	0	0	0	3.077.131	4.300.894
401	Основни плати	0	0	0	0	2.246.529	3.139.625	0	0	0	0	2.246.529	3.139.625
402	Проденци за социјално осигурање	0	0	0	0	830.602	1.161.269	0	0	0	0	830.602	1.161.269
42	СТОКИ И УСЛУГИ	850.000	850.000	670.000	660.000	1.163.008	1.163.008	0	0	0	0	2.883.088	2.673.088
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421	Комунални услуги, тревење, комуникација и транспорт	0	0	39.000	39.000	437.379	437.379	0	0	0	0	476.379	476.379
423	Материјали и стени инвентар	0	0	215.000	215.000	498.592	498.592	0	0	0	0	693.592	693.592
424	Поправки и тековно одржување	0	0	268.000	266.000	124.476	124.476	0	0	0	0	393.476	393.476
425	Договорни услуги	0	0	50.000	50.000	105.476	105.476	0	0	0	0	155.476	155.476
426	Други тековни расходи	25.000	25.000	50.000	50.000	27.065	27.065	0	0	0	0	102.065	102.065
427	Превземени вработувања	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	825.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.615.279		576.615.279		40.925.500		488.487.835		489.700.297		54.762.299		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	3.500	13.500	1.205.696	1.605.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208.196	1.619.243		
ПРИХОДИ:																							
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	3.500	13.500	1.205.696	1.605.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.196	1.619.243		
РАСХОДИ:																							
48	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	940.696	1.192.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940.696	1.192.050	0	0
401	Социјални плати	0	0	0	0	0	0	687.836	870.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687.836	870.416	0	0
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	252.860	321.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.860	321.634	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	3.500	13.500	265.000	413.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.500	427.193	0	0
421	Комунални услуги, гориво, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0
423	Материјали и општен инвентар	0	0	0	0	0	0	56.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	111.000	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	3.500	3.500	90.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.500	103.500	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	108.000	198.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	201.693	0	0
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	3.500	13.500	1.205.696	1.605.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208.196	1.619.243		
48	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	940.696	1.192.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940.696	1.192.050	0	0
401	Социјални плати	0	0	0	0	0	0	687.836	870.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687.836	870.416	0	0
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	252.860	321.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.860	321.634	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	3.500	13.500	265.000	413.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.500	427.193	0	0
421	Комунални услуги, гориво, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0
423	Материјали и општен инвентар	0	0	0	0	0	0	56.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	111.000	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	3.500	3.500	90.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.500	103.500	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	108.000	198.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	201.693	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дојатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
														7.690.000
K3	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНО-ТЕАТРАЛНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
ПРИХОДИ:														
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНО-ТЕАТРАЛНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
РАСХОДИ:														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
463	Трансфери до невладини организации	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464	Разни трансфери	7.060.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060.000	7.060.000
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНО-ТЕАТРАЛНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
463	Трансфери до невладини организации	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464	Разни трансфери	7.060.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060.000	7.060.000

576.015.279 576.015.279 40.925.500 41.875.500 486.487.835 488.700.297 54.762.299 54.762.299 50.000.000 50.000.000 1.288.190.913 1.212.353.375

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од саморфинансирачки активности		Расходи од догазми		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
КА	КУЛТУРНИ И КУЛТУРНО-РЕСТАВРАЦИОНИ ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
КАА	СТОМЕНИЦИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
482	Други градежни објекти	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
КАА	СТОМЕНИЦИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
482	Други градежни објекти	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

ПРИХОДИ:**РАСХОДИ:**

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		40.925.590		41.875.500		406.497.835		499.700.297		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375	
		Буџетски расходи		Расходи од самодонасирани активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
L0	СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА	14.550.000	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	14.550.000
ПРИХОДИ:																					
L00	СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА	14.550.000	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	14.550.000
РАСХОДИ:																					
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	14.550.000	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	14.550.000
463	Трансфери до невладини организации	13.900.000	13.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900.000	13.900.000
464	Разни трансфери	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
L00	СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА	14.550.000	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	14.550.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	14.550.000	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	14.550.000
463	Трансфери до невладини организации	13.900.000	13.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900.000	13.900.000
464	Разни трансфери	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.015.279 576.015.279 40.925.500 41.875.500 486.487.835 489.700.297 54.762.299 54.762.299 50.000.000 50.000.000 1.268.190.913 1.212.353.375												
Н1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ												
3.678.000 9.050.440 12.208.000 12.208.000 243.527.000 244.164.109 0 300.000 0 0 259.413.000 265.722.549												
ПРИХОДИ:												
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ												
3.678.000 9.050.440 12.208.000 12.208.000 243.527.000 244.164.109 0 300.000 0 0 259.413.000 265.722.549												
РАСХОДИ:												
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ												
401 Основни плати 0 0 0 0 201.252.346 201.252.346 0 0 0 0 201.252.346 201.252.346												
402 Придоноси за социјално осигурување 0 0 0 0 146.914.059 146.914.059 0 0 0 0 146.914.059 146.914.059												
42 СТОКИ И УСЛУГИ												
420 Палти и дневни расходи 3.678.000 9.050.440 12.208.000 12.208.000 42.274.654 42.911.763 0 300.000 0 0 58.160.654 64.470.203												
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт 0 0 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000												
422 Материјали и ситен инвентар 1.900.000 7.272.440 4.035.000 4.035.000 2.633.000 2.633.000 0 30.000 0 0 8.666.000 13.870.440												
423 Поправки и тековно одржување 0 0 220.000 220.000 8.666.624 8.666.624 0 0 0 0 9.186.624 9.186.624												
424 Договорни услуги 778.000 778.000 85.000 85.000 17.071.030 17.588.139 0 270.000 0 0 24.483.030 25.270.139												
427 Премисени работилаца 1.000.000 1.000.000 0 0 1.460.000 1.167.200 0 0 0 0 2.460.000 2.167.200												
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ												
3.678.000 9.050.440 12.208.000 12.208.000 243.527.000 244.164.109 0 300.000 0 0 259.413.000 265.722.549												
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ												
401 Основни плати 0 0 0 0 201.252.346 201.252.346 0 0 0 0 201.252.346 201.252.346												
402 Придоноси за социјално осигурување 0 0 0 0 146.914.059 146.914.059 0 0 0 0 146.914.059 146.914.059												
42 СТОКИ И УСЛУГИ												
420 Палти и дневни расходи 3.678.000 9.050.440 12.208.000 12.208.000 42.274.654 42.911.763 0 300.000 0 0 58.160.654 64.470.203												
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт 0 0 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000												
422 Материјали и ситен инвентар 1.900.000 7.272.440 4.035.000 4.035.000 2.633.000 2.633.000 0 30.000 0 0 8.666.000 13.870.440												
423 Поправки и тековно одржување 0 0 220.000 220.000 8.666.624 8.666.624 0 0 0 0 9.186.624 9.186.624												
424 Договорни услуги 778.000 778.000 85.000 85.000 17.071.030 17.588.139 0 270.000 0 0 24.483.030 25.270.139												
427 Премисени работилаца 1.000.000 1.000.000 0 0 1.460.000 1.167.200 0 0 0 0 2.460.000 2.167.200												

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		576.015.279	576.015.279	40.925.500	41.273.500	486.487.235	489.700.287	54.762.299	54.762.299	50.000.000	50.000.000	1.268.190.913	1.272.353.375
	NA ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
	ПРИХОДИ:												
	MAA СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАЦАРОВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MAV КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
	РАСХОДИ:												
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
	482 Други градежни објекти	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
	MAA СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАЦАРОВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482 Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MAV КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
	482 Други градежни објекти	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		576.015.279		40.925.590		41.875.590		486.487.835		489.790.297		54.762.299		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.298.190.913		1.212.353.375	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	576.015.279		46.925.500		41.875.500		486.487.835		489.700.297		54.762.299		50.000.000		50.000.000		1.208.190.913		1.212.353.375	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаѓања		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000	0	0
ПРИХОДИ:																					
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000	0	0
РАСХОДИ:																					
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000	0	0
463	Трансфери до невладини организации	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
464	Разни трансфери	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000	0	0
463	Трансфери до невладини организации	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
464	Разни трансфери	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од донации		Расходи од дележаи		Расходи од спонзорски активности		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
VA	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	21.612.289	26.031.012	5.000.000	5.000.000	30.692.298	36.111.012
ПРИХОДИ:													
VAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	0	0	0	0	12612289	17031012	5.000.000	5.000.000	17.612.289	22.031.012
VAB	ИЗГРАДА-АДАПТАЦИЈА НА ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	4.080.000
VAV	ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ	0	0	0	0	0	0	9000000	8000000	0	0	9.000.000	9.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	7.053.509	8.757.659	5.000.000	5.000.000	12.053.509	13.757.659
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	77.065	77.065	0	0	77.065	77.065
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	150.825	150.825	0	0	150.825	150.825
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	5.094.713	5.946.488	5.000.000	5.000.000	10.094.713	10.946.488
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	755.789	1.607.564	0	0	755.789	1.607.564
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	975.117	975.117	0	0	975.117	975.117
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	4.943.790	7.658.953	0	0	4.943.790	7.658.953
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	4.943.790	7.658.953	0	0	4.943.790	7.658.953
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	9.615.000	9.615.000	0	0	13.695.000	13.695.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000	0	0	615.000	615.000
482	Други градежни објекти	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	13.080.000	13.080.000
VAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	0	0	0	0	12.612.289	17.031.012	5.000.000	5.000.000	17.612.289	22.031.012
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	7053509	8757659	5000000	5000000	12.053.509	13.757.659
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	77.065	77.065	0	0	77.065	77.065
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	150.825	150.825	0	0	150.825	150.825
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	5.094.713	5.946.488	5.000.000	5.000.000	10.094.713	10.946.488
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	755.789	1.607.564	0	0	755.789	1.607.564
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	975.117	975.117	0	0	975.117	975.117
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	4943790	7658953	0	0	4943790	7.658.953
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	4.943.790	7.658.953	0	0	4.943.790	7.658.953
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000	0	0	615.000	615.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000	0	0	615.000	615.000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAB	ИЗГРАДА-АДАПТАЦИЈА НА ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ВО	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	4.080.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	4.080.000
482	Други градежни објекти	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	4.080.000
VAV	ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
W0	PROTIVPOZHARNA ZASHITA	11.900.000	11.900.000	0	0	9.286.000	9.286.000	0	0	0	0	0	0	21.186.000	21.186.000
ПРИХОДИ:															
W00	PROTIVPOZHARNA ZASHITA	11.900.000	11.900.000	0	0	9.286.000	9.286.000	0	0	0	0	0	0	21.186.000	21.186.000
РАСХОДИ:															
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.886.016	9.886.016	0	0	9.286.000	9.286.000	0	0	0	0	0	0	19.172.016	19.172.016
401	Основен плати	7.013.356	7.013.356	0	0	6.479.771	6.479.771	0	0	0	0	0	0	13.493.127	13.493.127
402	Придоноси за социјално осигурување	2.872.660	2.872.660	0	0	2.806.229	2.806.229	0	0	0	0	0	0	5.678.889	5.678.889
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.013.984	2.013.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013.984	2.013.984
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
423	Материјали и опен инвентар	1.213.984	1.213.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.984	1.213.984
424	Поправки и тековно одржување	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
W00	PROTIVPOZHARNA ZASHITA	11.900.000	11.900.000	0	0	9.286.000	9.286.000	0	0	0	0	0	0	21.186.000	21.186.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.886.016	9.886.016	0	0	9.286.000	9.286.000	0	0	0	0	0	0	19.172.016	19.172.016
401	Основен плати	7.013.356	7.013.356	0	0	6.479.771	6.479.771	0	0	0	0	0	0	13.493.127	13.493.127
402	Придоноси за социјално осигурување	2.872.660	2.872.660	0	0	2.806.229	2.806.229	0	0	0	0	0	0	5.678.889	5.678.889
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.013.984	2.013.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013.984	2.013.984
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
423	Материјали и опен инвентар	1.213.984	1.213.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.984	1.213.984
424	Поправки и тековно одржување	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-4696/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4697/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

139.

Врз основа на член 7 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Одлука
за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица

Член 1

Во Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10, и 1/15) се вршат следните измени:

Во член 14 став 1

Точка 10 се менува и гласи:

- „Спроведување на подготовки за одбрана за остварување на функцијата на општината во услови на вонредна или воена состојба;
- Спроведување на подготовки и мерки за заштита и спасување на населението и материјалните добра од природни непогоди и други несреќи;
- Учество во системот за управување со кризи (превенција, рано предупредување и справување во кризна состојба).

Член 2

Глава XI се менува и гласи:

„XI. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА, ЗАШТИТАТА И СПАСУ-ВАЊЕТО И УПРАВУВАЊЕТО СО КРИЗИ

Член 134 се менува и гласи:

„Член 134

Органите на Општина Струмица спроведуваат подготовки за одбрана како систем на организациски, кадровски, материјално - технички, финансиски и други мерки и активности, кои имаат за цел да овозможат организиран премин од функционирање во мирновременски услови, во функционирање во услови на вонредна и воена состојба.

Подготовките преставуваат систем на спроведување на мерки и активности на органите на Општина Струмица, односно изработка и ажурирање на планови и други акти, со кои се регулираат обврските и со кои се овозможува непречено продолжување во извршување на обврските урдени со закон во услови на вонредна или воена состојба.

Градоначалникот на општина Струмица, ги следи подготовките и овозможува услови за спроведување на мерките од областа на одбраната и заштитата на класифицираните информации при редовни и вонредни состојби и определува лице за ракувач со планот за одбрана и заштита на класифицирани информации. “

По член 134 се додава:

„Член 134 - а

Во областа на заштита и спасувањето:

1. Советот на општина Струмица:

- Одлучува за воспоставување на потребната организација за заштита и спасување и за спроведување на мерките за заштита и спасување;
- Донесува Одлука за формирање на просторни и специјални сили за заштита и спасување;
- Ги утврдува обврските на јавните претпријатија, установи и служби од локален карактер при:
 - Гаснење на пожари и спасување на луѓе и имот при сообраќајни, техничко-технолошки и други несреќи;
 - Расчистување на локалните патишта и улици и другата инфраструктура, во случај на непреодност поради врнежи од снег, наноси од снег, голомразица, наноси од земја предизвикани од силни врнежи одрони, лизгање на земиштето и друго;
 - Укажување на прва медицинска помош, во случај на појава на поголем број на заболени или повредени и во спречувањето на ширењето на заразни болести.
 - Заштита на животните и растенијата во случај на појава на болести, штетници и други природни непогоди.

- Ја следи подготвеноста на општината во областа на заштитата и спасувањето;
- Одлучува за висината на средствата од Буџетот на општина Струмица, наменети за заштита и спасување;
- Одлучува за распределба на хуманитарна помош наменета за населението од Општината.

2. Градоначалникот на општина Струмица:

- Предлага План за заштита и спасување;
- Ја следи реализацијата на Одлуките на Советот на општина Струмица кои се во насока на спречување на настанувањето но и за одстранување на последиците од природни непогоди и други несреќи;
- Одговорен е за подготвеноста на силите за заштита и спасување формирани од општината;
- Одлучува за ангажирање на силите за заштита и спасување формирани од општината;
- Раководи и ги координира активностите за заштита и спасување до активирањето на подрачните штабови;
- Го следи остварувањето на акциите за заштита и спасување на подрачјето од општината;
- Бара помош за ангажирање на силите за заштита и спасување формирани од правните лица на подрачјето на општината;
- По потреба бара ангажирање на републичките сили за заштита и спасување;
- Определува лице или формира одделение кое ќе ги врши административните работи од областа на заштитата и спасувањето.

Член 134 – б

Во областа на управување со кризи Советот на општина Струмица:

- Ги следи состојбите, дејствата и појавите кои можат да доведат до настанување на кризи;
- Донесува процена на загрозеност од ризици и опасности;
- Донесува одлуки за ажурирање на процената на загрозеност;
- Донесува програма за ревалитизација по елиминирањето на кризата;
- Одлучува за висината на средствата за управувањето со кризи од буџетот на општината;

Градоначалникот на општина Струмица:

- Обезбедува координација на учесниците во системот за управување со кризи на подрачјето на општината;
- Ги спроведува одлуките на Владата во врска со управувањето со кризи во услови на кризна состојба на подрачјето на општината;
- Определува лице за член на Регионалниот штаб за управување со кризи;
- Определува лице за контакт, соработка и размена на податоци со Регионалниот центар за управување со кризи;

Бр.08-4697/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),

Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4698/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

140.

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016“), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

**Одлука
за организацијата, делокругот и начинот
на извршување на задачите на
општинската администрација на
Општина Струмица**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат внатрешната организација на општина Струмица (во понатамошниот текст: општината), видот и бројот на организациски единици, нивниот делокруг на работа, начините и формите на раководење, како и графичкиот приказ-органограм на внатрешната организација на општината.

Член 2

Внатрешната организација на општинската администрација се утврдува во зависност од надлежностите на општината утврдени со закон, групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и поврзаност, како и според други услови потребни за утврдување на внатрешната организација.

Член 3

Внатрешната организација на општинската администрација се заснова на начелата на:

- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и задачите;
- насоченост кон корисниците на услуги на општинската администрација;
- независност и одговорност при вршењето на службените задачи;
- еднообразност и хиерархиска поставеност на организациските единици;
- делегирање на овластувања и
- меѓусекторска координација.

Член 4

Општинската администрација ги извршува работите од надлежност на органите на општината, односно Советот на општината и Градоначалникот на општината, во согласност со Уставот на Република Македонија и со закон, со Статутот на општината и со други прописи и акти донесени врз основа на закон.

Општинската администрација:

- ги подготвува актите за Советот и неговите постојани и повремени комисији и актите за Градоначалникот на општината;
- врши стручни работи за Советот и Градоначалникот на општината;
- ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на состојбите и дава иницијативи и предлози за нивно унапредување и решавање на проблемите;
- доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;

- ракува со документите на општината и ги чува се до нивно уништување, односно предавање во Државниот архив на Република Македонија.

II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ

Член 5

Заради извршување на работите од своја надлежност, а согласно со видот, обемот, сложеноста на работите и задачите и нивната меѓусебна поврзаност и сродност, општинската администрација се организира во сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на општината.

Сектор се образува заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја од надлежност на органите на општината, како и заради организирање, следење и координирање на работите од надлежност на одделенијата во негов состав и унапредување на меѓусебната соработка на одделенијата.

Одделение се образува заради непосредно извршување на нормативно-правни, стручно-аналитички, управни, управно-персонални, управно-надзорни, информативно - документациони, информативно - комуникациски, информатичко – технолошки, оперативни, стручно-оперативни, материјално-финансиски, инвестициони, стручно-административни и други работи.

Територијална противпожарна единица се образува заради вршење на работи од областа на заштита од пожари и друга заштита на населението и неговите добра, согласно со закон.

Член 6

Општинската администрација се организира во следните сектори и одделенија и Територијална противпожарна единица на општината:

1. Сектор за правни и општи работи со следниве одделенија:

- одделение за правни и општи работи
- одделение за јавни набавки

2. Сектор за поддршка на Градоначалникот со следниве одделенија:

- одделение за административна поддршка на Градоначалникот
- одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа

3. Сектор за образование и јавни дејности со следниве одделенија:

- одделенија за образование
- одделение за јавни дејности

4. Сектор за финансиски прашања, со следните одделенија:

- одделение за буџетска координација,
- одделение за буџетска контрола,
- одделение за сметководство и плаќања и
- одделение за администрирање на приходи;

5. Сектор за урбанизам и комунални работи, со следните одделенија:

- одделение за урбанизам,
- одделение за комунални работи и
- одделение за управување со градежно земјиште;

6. Сектор за локален економски развој и заштита на животната средина, со следните одделенија:

- одделение за локален економски развој,
- одделение за меѓународна соработка и европски фондови и
- одделение за заштита на животната средина;

7. Сектор за инспекциски работи, со следните одделенија:

- одделение за инспекциски работи во урбанизмот, комуналните работи, заштита на животната средина, патниот сообраќај и локалните патишта и улици; и
- одделение за инспекциски работи во финансиите, образованието, спортот, угостителството, туризмот и други инспекции во надлежност на општината;

8. Сектор за управување со човечки ресурси и обуки, со следните одделенија:

- одделение за управување со човечки ресурси и
- одделение за обуки;

9. Одделение за внатрешна ревизија; и

10. Територијална противпожарна единица на општината.

Составен дел на оваа одлука е органограм на внатрешната организација на општинската администрација.

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 7

1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Секторот за правни и општи работи ги врши следниве работи:

- подготвување акти за Советот и Градоначалникот,
- ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите работни тела,
- врши стручни работи за Советот и Градоначалникот,
- ракува со документи на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ,
- дава мислење на актите од аспект на нивната законитост
- ги спроведува целокупните постапки за јавни набавки од секаков вид

Одделението за правни и општи работи, ги врши работите што се однесуваат на:

- изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот,
- дава мислења на актите од аспект на нивната законитост,
- ги следи прописите и нивните измени и дополнувања,
- врши стручни и организациони работи за Советот и градоначалникот,
- ракува со документите на општината,
- врши одржување и унапредување на информатичко- комуникациските системи на општината,
- го изготвува службеното гласило на општината,
- работи и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

Одделението за јавни набавки ги врши следните работи:

- ја следи законската регулатива која се однесува на јавните набавки;
- подготвува годишен план за јавни набавки и води грижа за неговото спроведување;
- ги утврдува начинот на постапката на вршење на јавна набавка во зависност од видот и вредноста на набавката согласно Законот за јавните набавки;
- ја изготвува целокупната документација потребна за јавите набавки;
- ја следи работата на комисијата за јавни набавки и дава стручна и техничка помош;
- изготвува договори за јавните набавки и го следи нивното спроведување;
- предлага мерки и активности за спречување на јавни набавки надвор од годишниот план и средствата предвидени со Буџетот на општината;
- води регистар на јавните набавки;
- води регистар на добавувачи на општината;
- врши и други работи што ќе му бидат доверени од страна на Советот и Градоначалникот.

2. СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Секторот за поддршка на Градоначалникот ги врши следниве работи:

- ги следи законите и другите прописи од надлежност на општината, посебно од надлежност на Градоначалникот,
- соработката на Општината со збратимените градови;
- организирање на работни и други средби на градоначалникот;
- координирање на мерки и активности со протоколи на домашни и странски делегации;
- организирање јавните настапи на градоначалникот во средствата за јавно информирање, конференции, трибини и сл;
- врши други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи,
- организира работни и други средби,

- соработува со урбаните и месните заедници од општините,
- организира непосреден контакт на граѓаните со органите на општината;
- врши и други работи доверени од Градоначалникот

Одделението за административна поддршка на Градоначалникот, ги врши работите што се однесуваат на:

- ги следи Законите и другите прописи од надлежност на општината, а посебно од надлежност на Градоначалникот,
- го планира и организира работниот протокол на Градоначалникот и се грижи за негово извршување,
- изготвува известувања за јавноста за работи од надлежност на Градоначалникот,
- врши и други работи доверени од Градоначалникот.

Одделението за услуги на граѓаните и месна самоуправа, ги врши работите што се однесуваат на:

- врши непосреден контакт со граѓаните и лиците на месната самоуправа;
- дава усни правни совети на граѓаните и им помага и укажува на начинот на остварување на нивните права;
- дава информации на граѓаните за областите за кои е надлежна општината;
- го мери задоволството на граѓаните од работата на општинската администрација;
- врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

2. СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Секторот за образование и јавни дејности ги врши работите што се однесуваат на:

- организирање на работата во образованието,
- дава информации на граѓаните за најразлични прашања од областа на образованието
- пратење на состојбите во јавните дејности и дава предлози и

мислења за унапредувања на состојбите во истите,

- врши и други работи доверени од Градоначалникот

Одделението за образование, ги врши работите што се однесуваат на:

- го организира воспитно-образовниот процес во општината, притоа спроведувајќи ги општинските образовни политики,
- изготвува анализи и препораки во врска со организацијата на училишниот систем во општината,
- соработува со училишното раководство и го поддржува реализирањето на дневните активности и функционирањето на воспитно-образовниот процес,
- врши оценки и анализи на тековната поставеност на училишната мрежа и дава препораки за нејзина оптимизација,
- врши активности во насока на запишување на децата на училишна возраст во задолжително основно образование,
- дава информации на граѓаните за најразлични прашања од областа на образованието,
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот на општината или Градоначалникот, а се во врска со образованието.

Одделението за јавни дејности, ги врши работите што се однесуваат на:

- ги следи, проучува и применува законите;
- ги следи прописите и општите акти кои се однесуваат на здравствената и социјалната заштита;
- се грижи за заштитата на децата, културата, спортот, цивилната и противпожарната заштита врши работи од овие области, за кои со закон е надлежна општината.

Член 8

2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Секторот за финансиски прашања ги врши следните работи:

- ги следи и применува законските и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално-финансиското работење;
- го контролира спроведувањето на финансиското управување и контрола;
- го следи прибирањето на приходите; го следи плаќањето на расходите;
- го подготвува стратешкиот план и буџетот за наредната година, како и предлогот за нивно изменување и дополнување;
- врши утврдување, наплата и евиденциј на даноците, таксите и надоместоците што се приходи на општината;
- ја изготвува завршната сметка на буџетот;
- води евиденција на имотот на општината;
- ги следи извештаите за состојбите на сметките на општината;
- воспоставува и спроведува сметководство за општината и облиците на месната самоуправа;
- воспоставува ревизорска трага и спроведува контрола над истата;
- изготвува годишен финансиски извештај;
- спроведува ех- ante и ех- post финансиска контрола;
- го следи буџетското и финансиското извршување и известување;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Одделението за буџетска координација, ги врши работите што се однесуваат на:

- го подготвува стратешкиот план и предлог-буџетот за наредната година, како и предлозите за измена и дополнување на истите;

- го координира процесот на финансиско управување и контрола и во координација со единицата за внатрешна ревизија дава упатства за спроведување на истиот;
- го подготвува годишниот финансиски извештај;
- подготвува решенија за внатрешна распределба на вкупниот буџет;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Одделението за буџетска контрола, ги врши работите што се однесуваат на:

- го следи целосното и навремено прибирање на приходите;
- го следи навременото плаќање на расходите;
- ја следи усогласеноста на извршување на буџетот во целост или за одделни буџетски ставки;
- ја следи ефективността на буџетската контрола;
- врши проценка на ризикот на процесите на финансиското управување и контрола и изготвува мапа на процеси;
- го следи и контролира извршувањето на договорите за јавна набавка во сите сегменти;
- спроведува контрола на ревизорската трага;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Одделението за сметководство и плаќања ги врши следните работи:

- спроведува сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот, основните средства, наплата на побарувањата и плаќањето на достасаните обврски;
- спроведува навремено, точно и целосно евидентирање на плаќањата;
- изготвува месечен финансиски извештај за реализација на извршување на буџетот согласно со

внатрешната распределба на истиот;

- изготвува годишна сметка;
- изготвува и доставува до трезорот годишни, квартални и месечни финансиски планови за извршување на буџетот;
- спроведува ex- ante контрола;
- воспоставува ревизорска трага преку документирање на финансиските и други трансакции;
- врши сметководствени работи за облиците на месната самоуправа;
- изготвува налози за плаќања; врши пресметка и исплата на плати и благајничко работење;
- врши ажурирање на сопственоста на подвижниот и недвижниот имот на општината;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Одделението за администрација ги врши работите кои се однесуваат на:

- планирање и утврдување на приходите;
- евиденција на наплата- собирање на локалните даноци, такси и надоместоци на општината утврдени со закон;
- идентификација и регистрација на имотот на даночните обврзници;
- како и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Член 9

3. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Секторот за урбанизам и комунални работи извршува работи кои се однесуваат на:

- урбанистичкото планирање,
- издавање на одобренија за градење на објекти од локално значење утврдени со Закон,

- уредување на просторот и уредувањето на градежното земјиште;
- обезбедување услови за снабдување со вода за пиење;
- одведување на отпадните и атмосферските води;
- организирање на јавниот локален превоз;
- локалните улици и патишта;
- сообраќајот и сообраќајната сигнализација; создавање услови за поставување на неопходната инфраструктура во населените места;
- ги врши работите на управување со градежното земјиште
- и други работи кои ќе бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

Одделението за урбанизам ги врши следните работи:

- урбанистичко (урбано и рурално) планирање;
- учествува во постапката за изработка, донесување, изменување и дополнување на Генерален урбанистички план, детален урбанистички план, општ акт за условите за градба на објекти во населено место, урбанистички проекти и друга урбанистичка документација;
- покренува иницијатива за изработка, дополнување и изменување на урбанистичките планови;
- ја следи реализацијата на урбанистичките планови;
- изготвува програми за урбанистичко планирање и уредувањето на градежното земјиште;
- издава одобренија за градење на објекти од локално значење утврдени со закон;
- се грижи за уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

Одделението за комунални работи ги врши работите што се однесуваат на:

- снабдување со вода за пиење;
- испорака на технолошка вода;
- одведување и прочистување на отпадните води;
- јавното осветлување;
- одведување и третман на атмосферските води;
- уредување и организирање на јавниот локален превоз;
- обезбедување на услови за снабдување со природен гас и топлинска енергија;
- изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици и други инфраструктурни објекти;
- регулирање на режимот на сообраќај;
- изградба и одржување на уличната сообраќајна сигнализација;
- изградба и одржување на јавниот простор за паркирање;
- изготвување на програма за регулација, одржување и користење на речните корита во урбаните делови;
- води евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

Одделението за управување со градежно земјиште, ги врши работите што се однесуваат на:

- ги следи законските прописи и подзаконските акти кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште сопственост на Република Македонија;
- прима и разгледува барања за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, користење на градежно

- земјиште за коцесија и јавно приватно партнерство;
- подготвува договори за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија;
 - разгледува и води постапка за посебни случаи на стекнување право на сопственост на градежно земјиште согласно со закон;
 - води регистар на градежно земјиште кое е отуѓено и дадено под долготраен и краткотраен закуп;
 - изготвува едногодишна програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Македонија;
 - координира и најтесно соработува со Комисијата за спроведување на постапка за јавно наддавање за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште;
 - врши и други работи кои се однесуваат и ќе се стават во однос на располагањето и управувањето со градежното земјиште.

Член 10

4. СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Секторот за локален економски развој и заштита на животната средина ги врши следните работи:

- ја води локалната економска политика преку планирање на локалниот економски развој со утврдување на развојни приоритети за општината,
- остварува меѓународна соработка со посебен акцент на проекти кои се финансираат од фондовите на Европската Унија и
- врши работи кои се однесуваат на заштита на животната средина преку изготвување на планови и програми и превземање на мерки за заштита согласно со закон.

Оделението за локален економски развој извршува работни задачи кои се однесуваат на:

- планирање на локалниот економски развој;
- утврдување на развојните и структурните приоритети;
- водење на локална економска политика;
- подршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемаштвото на локално ниво;
- соработува со невладините организации;
- учествува во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;
- го подготвува претставувањето на општината на сите домашни и странски манифестации;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

Одделението за меѓународна соработка и европски фондови, ги врши работите што се однесуваат на:

- подготвува воспоставување на меѓународна соработка на општината со меѓународни организации и институции и други општини од странство;
- ги следи понудите за финансирање на проекти од меѓународни фондови и донатори, подготвува проекти и аплицира за истите;
- подготвува протоколи за збратимување и продлабочување на соработката со други општини од странство;
- организира настани и дистрибуира информации поврзани со подготовка и спроведување на проекти што се финансираат од фондовите на Европската Унија;
- врши и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Одделение за заштита на животната средина ги врши следните работи:

- врши оценка на влијанието на животната средина и природата;
- предлага мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;
- предлага мерки за заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

Член 11

5. ИНСПЕКТОРАТ - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

Инспекторатот-Секторот за инспекциски работи врши инспекциски надзор и контрола на примената на законите и други прописи и акти донесени врз основа на закон кои се однесуваат на општината; инспекциски надзор и контрола на примената на прописите и актите донесени од страна на органите на општината и превзема мерки за отстранување на сите неправилности при примена на истите, во согласност со закон.

Одделението за инспекциски работи во урбанизмот, комуналните работи, заштита на животната средина, патниот сообраќај и локалните патишта и улици врши инспекциски надзор и контрола на примената на Законите и другите прописи и акти донесени врз основа на закон, прописите и актите донесени од страна на органите на општината, а кои се однесуваат на урбанизмот, комуналиите, заштитата на животната средина патниот сообраќај и локалните патишта и улици.

Одделението за инспекциски работи во финансиите, образованието, спортот, угостителството, туризмот и други области во надлежност на општината врши инспекциски надзор и контрола на примената на Законите и другите прописи и акти донесени врз основа на закон, прописите и актите донесени од страна на органите на општината, а кои се однесуваат на организацијата на работата на основните и средните училишта во општината; утврдувањето и наплатата на општинските даноци, такси и надоместоци; спортските објекти во општината; угостителството;

туризмот и други инспекциски работи за кои со закон е надлежна општината.

Член 12

6. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОБУКИ

Секторот за управување со човечки ресурси и обуки ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- следење, проучување и применување на законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи;
- подготвување на предлог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, предлог-правилник за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти;
- подготвување и обработување на податоци во врска со човечките ресурси и обработување на документација за изработка на анализи и информации;
- водење и ажурирање на електронската база на податоци за вработените;
- водење на персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација;
- водење на евиденција за присуство на работа на вработените како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и доставување до Секторот за финансиски работи;
- соработува со Министерство за информатичко општество и администрација и Агенцијата за администрација во однос на сите прашања поврзани со административните службеници (работни односи, обуки, оценување и др.);
- спроведување на постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници;

- пополнување и доставување на ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го води Министерство за информатичко општество и администрација;
- учество во подготвување на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници;
- анализирање на потребите за обуки, предлагање на насоки за доусовршување на вработените;
- координирање на процесот на оценување на државните службеници;
- координирање и подготвување на планот за користењето на годишните одмори и изготвување на решенијата за годишни одмори;
- предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените;
- и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Одделението за управување со човечки ресурси ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- следење, проучување и применување на законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи;
- подготвување на предлог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, предлог-правилник за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти;
- ажурирање на електронската база на податоци за вработените;
- водење на персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација;
- водење на евиденција за присуство на работа на вработените како и

прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и доставување до Секторот за финансиски работи;

- спроведување на постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници;
- пополнување и доставување на ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го води Министерство за информатичко општество и администрација;
- координирање на процесот на оценување на државните службеници;
- координирање и подготвување на планот за користењето на годишните одмори и изготвување на решенија за годишни одмори;
- и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Одделението за обуки, ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- соработување со Министерство за информатичко општество и администрација во однос на сите прашања поврзани со Законот за државни службеници од областа на обуките;
- предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените и нивно усовршување од аспект на примена на законските и подзаконските прописи од надлежност на општината;
- подготвување на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници;
- подготвување и обработување на податоци во врска со човечките ресурси и обработување на документација за изработка на анализи и информации потребни за изработка на годишни планови за обуки;

- анализа на потребите од обука на државните службеници, подготвување на годишна програма за обука, буџет за реализација на годишната програма за обука, курикулуми за избор на обучувачи, го координира и следи процесот на реализација на годишната програма за обука и евалуација на обуките од аспект на примена на стекнатите знаења од остварените обуки;
- подготвува полугодишен извештај за спроведени специјализирани обуки за државните службеници и го доставува до Министерство за информатичко општество и администрација во електронска и печатена форма;
- изработката на технички спецификации за избор на надворешни организации за подготвување програми за обука и нивно изведување за потребите на Комисијата за јавни набавки;
- подготвува договори за регулирање на меѓусебните права и обврски при стручно оспособување и усовршување на државниот службеник по потреба на органот;
- следење и примена на прописите од областа во која работи, соработува со другите државни службеници и помага во остварувањето на останатите надлежности од делокругот на одделението;
- и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.“

Член 13

7. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Одделението за внатрешна ревизија ги врши следните работи:

- врши внатрешна ревизија, согласно со закон и со системот на процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината, согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија,
- прифатени од Министерството за финансии;
- подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрување од градоначалникот на општината, го обезбедува неговото спроведување и следење;
- доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до градоначалникот на општината;
- подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија;
- врши оценување на значајни фактори на ризик и дава совети на градоначалникот на општината, за намалување на истите;
- ја утврдува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;
- ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
- ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските акти и актите на органите на општината.

Член 14

8.ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Територијалната противпожарна единица на општината ги врши следните работи:

- гаснење на пожари на подрачјето на општината
- отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар
- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии
- укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации

- извршување на други работи при несреќи и непогоди
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето вршењето на основната функција
- заедно со територијалните единици од општините на во РМ, дејствуваат како противпожарни единици на Република Македонија, заради оперативно делување при гаснењето на големи пожари на целата територија на Република Македонија
- давање помош кога тоа е побарано при гаснењето на пожари во други држави
- водење на посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствената методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и општината за тоа
- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која располага Територијалната противпожарна единица
- тековна поправка и одржување на механиката
- давање на противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи
- врши обука од областа на противпожарната заштита за припадниците на АРМ
- едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организација на предавања, преку медиум и организирање на други активности
- врши и други работи што ќе и бидат доверени.

Работите од став 1 на овој член, Територијалната противпожарна единица на општината ги врши на подрачјето на

општината, а ги покрива и подрачјата на општините Босилово, Василево и Ново Село. Во рамките на Територијалната противпожарна единица функционира команден оперативен центар, противпожарен и автомеханичарски сервис организирани како 1 чета со 4 одделенија.

Заради оперативно делување при гаснење на големи пожари, територијалната противпожарна единица може да врши работи и на територијата надвор од општините наведени во став 2 од овој член.

IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА

Член 15

Со општинската администрација раководи градоначалникот на општината.

Највисок државен службеник и извршен раководител на општинската администрација е секретарот на општината. Секретарот на општината ги координира активностите помеѓу организационите единици на општинската администрација.

Член 16

Со секторот раководи раководител на сектор.

Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на секторот, со секторот раководи еден од помошниците раководители на сектор.

Со одделението раководи раководител на одделение.

Во случај на отсуство или спреченост, раководителот на одделението го заменува стручен државен службеник со највисоко звање во одделението, кој го определува раководителот на сектор.

Член 17

Со Територијалната противпожарна единица на општината раководи командир на ТПЕ.

Во случај на отсуство или спреченост на командирот, со Територијалната противпожарна единица на општината раководи заменик командир.

Со одделението во Територијалната противпожарна единица раководи командир на одделение.

Член 18

Вкупниот број на вработени, распоредот по звања и работни места го утврдува градоначалникот на општината со Правилник за систематизација на

работните места во општинската администрација на општината.

V. ЕВИДЕНЦИЈА НА АКТИТЕ

Член 19

Во општината се води Деловодник, како основна книга за евиденција на актите.

Посебни деловодници се водат во: Секторот за урбанизам и комунални работи, секторот за локален економски развој и заштита на животната средина, одделението за администрирање на приходи и Деловодник за одбраната.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20

Оваа Одлука може да се измени и дополнително на начин и во постапка како и при нејзиното донесување.

Член 21

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престануваат да важат: Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Струмица бр. 08-1806/1 од 15.03.2016 година и Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Струмица бр. 08-756/1 од 30.01.2018 година.

Член 22

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр.08-4698/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4699/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

141.

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016“), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Одлука

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Струмица

Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4699/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлука за изменување на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2018 година

Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4700/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

142.

Врз основа на член 26 став 1 точка 6 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Одлука

за изменување на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2018 година

Член 1

Во Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2018 година (Службен гласник на Општина Струмица бр. 02/18), во член 1 износот „12.493.000,00“ се заменува со износот „19.493.000,00“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4700/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за доделување финансиски средства на Фејзи Асанов од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства на Фејзи Асанов од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4701/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

143.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

О д л у к а
за доделување финансиски средства на
Феџи Асанов од Струмица

Член 1

На Феџи Асанов од Струмица, му се доделуваат финансиски средства во нето износ од 50.000,00 денари, за лекување на Назали Асанова од Струмица.

Член 2

Доделените финансиски средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2018 година и да се трансферираат на трансакциската сметка на Феџи Асанов од Струмица ул. „Бетовенова“ бр. 5.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4701/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на претставник
на Училишниот одбор во СОУ „Јане
Сандански“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на претставник на Училишниот одбор во СОУ „Јане Сандански“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4702/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

144.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 16/96, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 41/01, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 3/06, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Р е ш е н и е
за разрешување и именување на
претставник на Училишниот одбор во
СОУ „Јане Сандански“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица се разрешува претставникот на Општина Струмица:

- Аце Стојанов.

2. Во Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, за претставник на Општина Струмица се именува:

- Драге Димитров

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4702/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),

Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на претставник
на Училишниот одбор во СОУ „Никола
Карев“ Струмица

Се објавува Решението за
разрешување и именување на претставник
на Училишниот одбор во СОУ „Никола
Карев“ Струмица, донесено на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 12.06.2018 година.

Бр.09-4703/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

145.

Врз основа на член 88 од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/95, 16/96,
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 41/01, 29/02,
40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05,
113/05, 3/06, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08,
92/08, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од
Статутот на Општина Струмица („Службен
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 12.06.2018 година, донесе:

Р е ш е н и е
за разрешување и именување на
претставник на Училишниот одбор во
СОУ „Никола Карев“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на СОУ
„Никола Карев“ Струмица се разрешува
претставникот на Општина Струмица:

- Борис Стојанов.

2. Во Училишниот одбор на СОУ
„Никола Карев“ Струмица, за претставник
на Општина Струмица се именува:

- Аце Стојанов

3. Ова Решение влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица“.

Бр.08-4703/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување на претседател
и членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата

Се објавува Решението за
разрешување и именување на претседател
и членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата,
донесено на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.

Бр.09-4704/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

146.

Врз основа на член 372 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18
и 63/18) и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.06.2018 година,
донесе:

Р е ш е н и е
за разрешување и именување на
претседател и членови на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата

1. Од Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата се
разрешуваат членовите: Зоран Узунов,
Сузана Тасева, Благој Митров, Спасо

Крстев, Ѓорги Спасов, Ѓорги Марчин, Томе Весов, Хризантема Рендевска, Живко Галабовски, Воислав Ристовски, Сашо Андонов и Дончо Горичов.

2. Во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се именуваат:

За претседател:

- Хризантема Рендевска

За членови:

- Сузана Тасева;
- Живко Галабовски;
- Воислав Ристовски;
- Благој Митров;
- Спасо Крстев;
- Ѓорги Спасов;
- Миле Стојменов;
- Дончо Горичов;
- Зоран Узунов;
- Горги Аризанов;
- Елизабета Ангелова и
- Оливер Ристов.

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4704/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2018 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и

туризмот во 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4705/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

147.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 10/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2018 година

Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава 3: Проектни активности – распоредување на буџетските средства

Г1: Поддршка на ЛЕР

Во табелата во точка 11 „чланарина ЗЕЛС“ износот од „1.000.000“ се заменува со износот „1.196.752“ денари.

Со тоа и вкупниот износ во табелата се зголемува за 196.752 денари, односно наместо „13.240.000“ изнесува „13.436.752“ денари.

2. Во глава 4: Финансирање

Износот од „13.240.000,00 денари“ се заменува со износот „13.436.752,00 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4705/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4706/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

148.

Врз основа на член 12 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016), член 36 од Законот за локалната

самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Програма

за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

1. Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17 и 3/18) и во:

Глава V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони, точка 12 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Во случаите за кои е предвидено комуналниот надоместок да може да се плати на рати, а инвеститорот се определи надоместокот да го плати во целост (без рати), Градоначалникот со поединечно решение може да одобри износот на комуналниот надоместок да се намали за 8%“;

2. Глава VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по објаси и објекти

Во точка 2: ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), табелата се менува и гласи:

ред. бр.	Назив на активност	Измени и дополнувања на Програмата ФА
1.	Изработка на проектна документација – Урбан мост	2.000.000,00
2	Индустриски зони.-пробивање на патишта	12.000.000,00
3	Улица АГРОБЕРЗА	6.000.000,00
4.	Улици во касарна и други урбанизирани станбени блокови во град Струмица	7.552.808,00
5	Пробивање на патишта во Софилар	3.500.000,00
6	Отварање на улици во детални планови со Г намена-Зона Север	10.000.000,00
7	Повеќегодишни инвестиции за тротоари	260.510,00

8	Експропријација	19.493.000,00
9	Проекти и равизии за патишта	500.000,00
10	Реконструкција на шеталиште од ТТК Банка до Тутунска Банка	1.055.170,00
11	Повеќе годишни инвестиции за бетонирање	944.830,00
12	Втор слој на ул. "Жртви на фашизмот" од ул. "В. Сурчев" до ул. "Браќа Миладинови"-1 МЗ	2.103.233,00
13	Втор слој на ул. "Коста Бозов "од ул." Жртви на фашизмот" до ул. "Браќа Миладинови"-1 МЗ	0,00
14	Бехатон плочки на ул. "Иљо шопов бр.9-1 МЗ	182.266,00
15	Втор слој асфалт на ул." Ката Поцкова" на цела улица-2 МЗ	3.666.779,00
16	Бетонирање на џеб на Бул."Машал Тито" бр. 127-спроти памучната-2 МЗ	217.746,00
17	Втор слој асфалт на ул. "Генерал Боро Поцков" (потегот од ул. "К.Поцкова" до крај)-2 МЗ	3.863.214,00
18	Бетонирање на џеб на Бул."Младинска" бр. 189-2МЗ	109.149,00
19	Асфалтирање на 4 џеба на ул. "Тимо Тренчев"-2 МЗ	0,00
20	Втор слој асфалт на ул."Ѓорѓи Василев" (потег од ул. "Киро Абрашев" до ул. "Климент Охридски")-2МЗ-делот од улицата кај ресторан „Пиликатник“	0,00
21	Втор слој на асфалт на ул. "Ѓорѓи Василев" (потегот од ул." К. Абрашев "до ул. "Младинска")-2 МЗ	0,00
22.	Втор слој на асфалт на ул. "Ѓорѓи Василев" (потегот од ул." К. Абрашев "до ул. "Ристо Курчиев")-2 МЗ	3.000.000,00
23	Втор слој асфалт на ул. "Младинска "(потег од ул. "Ѓорѓи Василев" до ул."Ристоман Попчевски")-2 МЗ	2.710.000,00
24	Втор слој на асфалт на ул. "Атанас Караман"(потег од ул."Кр. Република" до крај)-2 МЗ	3.061.307,00
25	Втор слој-асфалт на раскрсница (кружен тек) на Бул."Гоце делчев" и ул. "Младинска"-6 МЗ	0,00
26	Втор слој асфалт на ул."11-ти Септември"-8 МЗ-(потег од ул.,,Елка Јанкова" до ул.,,Ристоман Попчевски"	1.770.000,00
27	Бетонирање на сокак на ул."Ѓуро Ѓаковик" до ул."Светозар Марковиќ"-8 МЗ	476.914,00
28	Втор слој асфалт на ул."Димитар Влахов" (потег од ул."Кр.Република" до ул."5-ти Ноември"-8 МЗ	977.271,00
29	Тротоар на ул."Кл.Охридски" од "Здружение на возачи" до ул. "Братство и единство"-1 МЗ	1.120.174,00
30	Бетонирање на сокак меѓу ул."Димитар Влахов" и ул.,,5-ти Ноември"-8 МЗ	257.262,00
31	Втор слој асфалт на ул."11-ти Септември"-8 МЗ	0,00
32	Тротоар на ул."Јанко Цветинов" од Бул."Ленинова до к.бр. 37("Авто мото")-1 МЗ	90.272,00

33	Тротоар на ул. "Боро Поцков 3" од бр. 28 до бр. 30 (Кај Кирил Манолев)-2 М	65.679,00
34	Тротоар на ул."Елка Јанкова" од бр.14 до крај на улица (позади ФОН)-2 МЗ	122.413,00
35	Тротоар на ул."Ценка Павлова" од училиштето "Никола Вапцаров" кон ул. "Ката Поцкова"-2 МЗ	128.644,00
36	Тротоар на дел од ул."12Јули" бр. 3 од кошето на ул."Димитар Цветинов"-2 МЗ	57.985,00
37	Реконструкција на тротоари на ул."Ѓорги Трајков" од стара полиција до пекара Бејкер-2 МЗ	110.000,00
38	Реконструкција на тротоар на ул."Младинска" од кружен тек до ул."Александар Македонски"-2 МЗ	595.664,00
39	Втор слој асфалт на ул."Крсте Мисирков"-4 МЗ	2.132.318,00
40	Тротоар на ул. "Ѓуро Салај" (од ул. "11-ти Октомври" до ул. "Моша Пијаде")-десна страна--5 МЗ	1.527.156,00
41	Тампонирање на ул."Ѓуро Салај" - Софилар-5 МЗ	334.648,00
42	Санација на лева страна на ул.Страшо Пинџур,- 7 МЗ	238.055,00
43	Тротоар на ул."Вардарска" и двата џеба-8 МЗ	706.253,00
44	Тротоар на ул. " Кр. Република-8 МЗ-	0,00
45	Тротоар на ул.:Кр.Република" од левата страна од бр. 123 до слаткарница "Канди"-8 МЗ	242.679,00
46	Тротоар на ул." Спиро Захов" (од нови скали десно-една страна на улицата)-8 МЗ	122.767,00
47	Бетонирање на тротоар на ул."Д. Влахов" од "Кр. Република-спој со ул." 5-ти Ноември" - двете страни (од Дипон до крај)-8 МЗ	300.000,00
48	Поставување на бехатон (тротоар) на ул. "Охридска" (од двете страни на улицата)-8 МЗ	585.138,00
49	Реконструкција на тротоари на Бул."Маршал Тито" од кружен тек на ул."Кр. Република " до ул. "Елка Јанкова"-од двете страни на булеварот)-8 МЗ	5.607.714,00
50	Студија со изработка на проектнo техничка документација и изведба на регулација на крстосници (семафори и кружни текови)	2.700.000,00
51	Бетонирање на пешачка патека кај „Стара стоковна куќа"	71.000,00
52	Реконструкција на пешачка патека(тротоар) на ул. „Браќа Миладинови" - ред маркет „Црвена Ружа"	53.790,00
53	Бетонирање на улица„Пиринска"	435.000,00
54	Бетонирање на улица во Турско маало-лево од дуќан	800.000,00
55	Бетонирање на џеб 2 на ул.„Братство"-II фаза	1.200.000,00
56	Бетонирање на канал „Коритниче"-II фаза	400.000,00
57	Бетонирање на потпорен ѕид на улица „Партизанска" бр.19-21	220.000,00
58	Санација на оштетувања на ѕидови на канал „Крушевска Република"	600.000,00

59	Интервентни бетонски работи на територијата на општина Струмица	1.200.000,00
60	Бетонирање на потпорен ѕид на улица „Братство“ (покрај џеб 2-II фаза-позади Таџедин)	1.360.000,00
61	Тротоар на ул. „Мајка Тереза“ во населба Касарна - У.Б.36,37	300.000,00
62	Санација на бетонски пропуст на канал во с.Сачево	1.200.000,00
Вкупно:		110.328.808,00

3. Во точка 4. Програма ГА: Изградба на комерцијални објекти

Табелата се менува и гласи:

ред. бр.	назив на активноста	Измени и дополнувања на програмата ГА
1	Нова населба во Турско маало	7.000.000
2	Изградба на нов центар за НВО	4.000.000
Вкупно:		11.000.000

4. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4706/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4707/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

149.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе

Програма за измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

Во Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17) се вршат следните измени:

1. Програма J3 – јавно осветлување:

Износот од „15.700.000,00 денари“ се заменува со износот „17.700.000 денари“, а износот од „4.200.000,00“ се заменува со износот од „6.200.000,00 денари“.

2. Во Програмата JA: Изградба на јавно осветлување

Во табелата под реден број 6 „Струмица „Смарт сити“ износот од

„3.000.000 денари“ се заменува со износот „4.700.000 денари“.

Со тоа и вкупниот износ на Програмта ЈА наместо „9.750.000“, изнесува „11.450.000“ денари.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4707/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измени на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата за измени на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4708/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

150.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе

Програма

за измени на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

1. Во Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година („Службен

гласник на општина Струмица“ бр. 23/17) се вршат следните измени:

Во глава:

4. Начин на финансирање

Вкупниот износ на Програма Ј4 – Јавна чистота - износот од „6.950.000,00 денари“ се заменува со износот „7.870.000“ денари.

Во алинеа 3 - Дезинфекција и дератизација износот од „600.000,00 денари“ се заменува со износот „1.520.000 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-4708/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измени на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2018 година

Се објавува Програмата за измени на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4709/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

151.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе

**Програма
за измени на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2018
година**

1. Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17) се вршат следните измени:

Во глава 3. Финансирање вкупниот износ од 10.098.000 денари се заменува со износот „15.470.000“ денари

Во табелата во точка 5 – Ужинка-износот од 1.250.000“ се заменува со износот „ 6.622.000 “ денари.

Со тоа и вкупниот износ на програмата Н1 –основно образование во табелата наместо „3.678.000 денари“ изнесува „9.050.440“ денари.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Струмица”.

Бр.08-4709/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Програмата за
дополнувања на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2018 година**

Се објавува Програмата за дополнувања на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4710/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

152.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе

**Програма
за дополнувања на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2018 година**

Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17) се вршат следните дополнувања:

Во глава 3: Активности

По алинеа 10 се додаваат:

„- Литературни читања по повод денот на македонските просветители „Св. Кирил и Методиј“, културно-уметничка програма по повод одбележување на празникот Света Троица“, литературни читања по повод денот на библиотекарите, изложба на цртежи по повод првиот ден на есента, изложба на цртежи – „зимска идила“ и предногодишна програма во Дом на културата с. Дабилге

- Литературни читања по повод Денот на независноста на Република Македонија, Концерт на културно уметничко друштво по повод одбележување на празникот “Успение на Пресвета Богородица“, изложба на цртежи – „Есенска идила“ и предногодишна програма во Дом на културата с.Просениково

- Ликовна изложба на слики од уметници од населено место Добрејци, културно уметничка програма по повод одбележување на празникот „Свети Илија“, литературни читања по повод Денот на независноста на Република Македонија и предногодишна програма во Дом на културата с.Добрејци

- Изложба на цртежи – „зимска идила“, Културно уметничка програма по повод одбележување на празникот „Свети Илија“ и предногодишна програма во Дом на културата с.Попчево;

- Концерт на културно уметничко друштво по повод одбележување на денот „Петровден, литературни читања по повод денот на библиотекарите и изложба на ликовни творби по повод доаѓање на зимата во Дом на културата с. Костурино;

- Културно уметничка програма по повод одбележување на празникот

„Илинден“; литературни читања на млади поети, предногодишна културно уметничка програма и изложба на цртежи по повод првиот есенски ден во Дом на културата с.Градско Балдовци;

- Литературни читања на роднокрајни автори, предногодишна културно-уметничка програма, изложба на цртежи за првиот есенски ден и Изложба на цртежи по повод одбележување на денот за заштита на животна средина во Дом на културата с.Муртино;

- Културно-уметничка програма по повод одбележување на празникот „Свети Илија“, Литературни читања по повод денот на библиотекарите ни предногодишна изложба на цртежи во Дом на културата с.Сачево;

- Одбележување на празникот „Свети Четириесет“; историски и литературни читања по повод денот на битката на Беласица и изложба на цртежи по повод денот на заштита на животната средина во Дом на културата с.Банско;

- Одбележување на празникот „Свети Илија“, литературни читања на млади поети, изложба на ликовни творби по повод денот на заштита на животна средина и предногодишна програма во Дом на културата с.Габрово;

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4710/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година, донесена на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4711/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

153.

Врз основа на член 99 став 1 точка 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Програма

за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

I. Општ дел

Градежно земјиште е земјиштето што е планирано и опфатено со урбанистички план, урбанистичко-планска документација, урбанистичко-проектна документација, општ акт или проект за инфраструктура.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура.

Градежна парцела е дел од градежно земјиште чиито граници се утврдени со урбанистички план, урбанистичко планска документација, урбанистичко-проектна документација, општ акт или проект за инфраструктура предвидени со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Градежната парцела може да се состои од една или од повеќе катастарски парцели или од делови на катастарски парцели.

Градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, во сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во сопственост на, јавните претпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани од Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија и во сопственост на домашни и странски физички и правни лица, под услови утврдени со закон.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија, во име на Република Македонија управува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште во сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, да се даде под долготраен закуп, под краткотраен закуп, да се разменува, да се заснова право на стварна службеност, да се даде на трајно користење, да се пренесе правото на сопственост и на него да се востановат други стварни права, на начин и под услови утврдени со закон.

Постапките за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште и за засновање на право на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, во име на Република Македонија ги водат општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, секоја на своето подрачје утврдено со закон, освен постапката за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија за потребите на дипломатско-конзуларните претставништва за изградба на дипломатско-конзуларни објекти и постапката за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште кое се наоѓа на подрачје на две или повеќе општини.

II. Потреба од донесување на Програмата:

Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да ги вршат работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, доколку ги исполнуваат следниве услови:

- да имаат изготвено и усвоено едногодишна програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште сопственост на Република Македонија,

- да имаат потребен број на вработени лица кои поседуваат овластување,
- да имаат формирано Комисија за спроведување на постапки за јавно наддавање и
- да имаат воспоставено електронски систем за јавно наддавање на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

Постапките за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп, давање на право на трајно користење, пренесување на право на сопственост, засновање на право на стварна службеност и склучување на договори за отуѓување и договори за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија се спроведуваат во електронска форма, преку информациски систем.

– Предмет на Програмата:

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на подрачјето на Општина Струмица, определено следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- Генерален урбанистички план на Град Струмица за плански период од 2006 до 2020 год.
- Урбанистички планови за населените места
- Програма за изработка на урбанистички планови во 2018 година

– Цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку овозможување на просторни услови за развој.


Заинтересираните правни лица и граѓани, преку реализацијата на оваа програма можат да обезбедат градежно неизградено земјиште за изградба на нови простори за вршење на дејност. Со тоа ќе придонесат за натамошен развој на Општината, користење на локалните ресурси и вработување на лица, а со тоа и обезбедување на подобри услови за живеење.

V.Податоци за градежните парцели со графички прилози и одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање:

1. Информации за градежна парцела: 1.27 УБ 19 УЕ2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП1.27
Број на катастарска парцела	2559
Катастарска општина	Дабилџа
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1,Б2, Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м
Катност	П+2
Површина на парцела	1848.0 м ²
Површина за градење	809.3 м ²
Бруто развиена површина	1900 м ²
Процент на изграденост %	43 %
Коефициент на искористеност (К)	
Потребен број на паркинг места	19
Почетна цена по која се отуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	112.728,00 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м ²



2. Информации за градежна парцела: 2.5 УБ 19 УЕ2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП2.5
Број на катастарска парцела	2561
Катастарска општина	Дабилџа
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2,Д2,(30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м
Катност	П+2
Површина на парцела	1572.0 м2
Површина за градење	879.9 м2
Бруто развиена површина	1850 м2
Процент на изграденост %	56 %
Коефициент на искористеност (К)	
Потребен број на паркинг места	19
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	95.892,00 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2



3. Информации за градежна парцела: 2.6 УБ 19 УЕ2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 2.6
Број на катастарска парцела	2561
Катастарска општина	Дабилџа
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1,Б2,Д2,(30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м
Катност	П+2
Површина на парцела	1160.2 м ²
Површина за градење	612.4 м ²
Бруто развиена површина	1250 м ²
Процент на изграденост %	47 %
Коефициент на искористеност (К)	
Потребен број на паркинг места	13
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	70.772,20 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м ²



4. Информации за градежна парцела: 2.10 УБ 19 УЕ2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 2.10
Број на катастарска парцела	2561
Катастарска општина	Дабиља
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стваришта
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м
Катност	П+2
Површина на парцела	1695.6 м ²
Површина за градење	961.7 м ²
Бруто развиена површина	2000 м ²
Процент на изграденост %	56 %
Коефициент на искористеност (К)	
Потребен број на паркинг места	20
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	130.431,60 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м ²




5. Информации за градежна парцела: 2.11 УБ 19 УЕ2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 2.11
Број на катастарска парцела	2561
Катастарска општина	Дабилџа
зона	Индустриска зона Урбан Блок 19
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1,Б2, Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	10.2 м
Катност	П+2
Површина на парцела	1767.7 м ²
Површина за градење	1049.9 м ²
Бруто развиена површина	2200 м ²
Процент на изграденост %	49 %
Коефициент на искористеност (К)	
Потребен број на паркинг места	22
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	107.829,70 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м ²




6. Информации за градежна парцела: 41.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 41.3.I
Број на катастарска парцела	Дел од 6512/1 и 6511
Катастарска општина	Струмица
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес
Катност	Во зависност од технолошкиот процес
Површина на парцела	2760 м2
Површина за градење	1905 м2
Бруто развиена површина	4968 м2
Процент на изграденост %	60 %
Коефициент на искористеност (К)	1.8
Потребен број на паркинг места	50
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	168.360,00 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2




7. Информации за градежна парцела: 42.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 42.3.I
Број на катастарска парцела	Дел од 6512/1 и 6511
Катастарска општина	Струмица
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес
Катност	Во зависност од технолошкиот процес
Површина на парцела	2754 м2
Површина за градење	1657 м2
Бруто развиена површина	4957 м2
Процент на изграденост %	60 %
Коефициент на искористеност (К)	1.8
Потребен број на паркинг места	50
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	167.994,00 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2




8. Информации за градежна парцела: 53.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 53.3.I
Број на катастарска парцела	6512/1
Катастарска општина	Струмица
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1,Б2,Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес
Катност	Во зависност од технолошкиот процес
Површина на парцела	2307 м2
Површина за градење	1561 м2
Бруто развиена површина	4153 м2
Процент на изграденост %	60 %
Коефициент на искористеност (К)	1.8
Потребен број на паркинг места	52
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	140.727,00 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2




9. Информации за градежна парцела: 54.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 54.3.I
Број на катастарска парцела	6512/1
Катастарска општина	Струмица
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1,Б2,Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес
Катност	Во зависност од технолошкиот процес
Површина на парцела	3022 м2
Површина за градење	2076 м2
Бруто развиена површина	5440 м2
Процент на изграденост %	60 %
Коефициент на искористеност (К)	1.8
Потребен број на паркинг места	54
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	184.342,00 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2




10. Информации за градежна парцела: 55.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 55.3.I
Број на катастарска парцела	6512/1
Катастарска општина	Струмица
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес
Катност	Во зависност од технолошкиот процес
Површина на парцела	2882 м2
Површина за градење	1930 м2
Бруто развиена површина	5188 м2
Процент на изграденост %	60 %
Коефициент на искористеност (К)	1.8
Потребен број на паркинг места	52
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	175.802,00 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2



11. Информации за градежна парцела: 56.3.I УБ 3 УЕ 2 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 56.3.I
Број на катастарска парцела	6512/1
Катастарска општина	Струмица
зона	Индустриска зона – Север Урбан Блок 3
Група на класа на намена	Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена	Г2,3,4 – Лесна и загадувачка индустрија, Сервиси и Стоваришта
Компатибилна класа на намена	Б1, Б2, Д2, (30%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	Во зависност од технолошкиот процес
Катност	Во зависност од технолошкиот процес
Површина на парцела	2872 м2
Површина за градење	2241 м2
Бруто развиена површина	5170 м2
Процент на изграденост %	55 %
Коефициент на искористеност (К)	1.8
Потребен број на паркинг места	52
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	61,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	175.192,00 мкд
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	10 мкд/ м2



12. Информации за градежна парцела: 36-10 УБ 36 УЕ 5 – Струмица	
Број на градежна парцела	ГП 36-10
Број на катастарска парцела	7034/20
Катастарска општина	Струмица
зона	Урбан Блок 36 (Стара Касарна)
Група на класа на намена	А – Домување
Основна класа на намена	А2 – Домување во станбени згради
Компатибилна класа на намена	Б1, Б4, (20%)
Висина на хоризонтален венец (макс.)	22.00 м
Катност	П+6
Површина на парцела	18072,10 м ²
Површина за градење	8055,60 м ²
Бруто развиена површина	56389,20 м ²
Процент на изграденост %	45 %
Коефициент на искористеност (К)	3.12
Потребен број на паркинг места	Според чл.59 (Сл.Весник на РМ 78/06)
Почетна цена по која се оттуѓува градежното земјиште	2090,00 мкд
Вкупна почетна/утврдена цена.	37.770.689
Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште	209 мкд/ м



- **Динамика на реализација на Програмата**

Постапката за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање, се спроведува согласно со законските одредби, со електронско јавно наддавање, со претходно дадена објава од страна на Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање во:

- два дневни весници кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата;

- еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје се наоѓа градежното земјиште предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и во "Службен весник на Република Македонија".

Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси.

Секој турнус ќе опфати објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација ќе се одвива согласно интересите и плановите на реализација на Буџетот на општина Струмица за 2018 година.

VII. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата

Финансиските приходи можат да се предвидат според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште и процентот на реализацијата на програмата.

VIII. Преодни и завршни одредби

Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Струмица.

IX. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4711/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4712/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

154.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Заклучок

за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на Општина Струмица за 2018 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4712/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2017/2018 година во зимски услови

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2017/2018 година во зимски услови, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4713/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

155.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Заклучок
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2017/2018 година во зимски услови

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и

локалните патишта во Општина Струмица за 2017/2018 година во зимски услови

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4713/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4714/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

156.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за период од
01.01.2018 до 31.03.2018 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-338/2 од 04.05.2018 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4714/1 Совет на општина Струмица
 13.06.2018 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4715/2 Општина Струмица
 14.06.2018 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

157.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Програмата за
изменување и дополнување на
Програмата за работа на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2018 година

1. Се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2018 година, усвоена од Управниот одбор со Одлука бр. 02-338/3 од 04.05.2018 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4715/1 Совет на општина Струмица
 13.06.2018 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица- Гас“ Струмица за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица- Гас“ Струмица за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4716/2 Општина Струмица
 14.06.2018 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

158.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица- Гас“ Струмица за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица- Гас“ Струмица за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-197/3 од 17.05.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4716/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во

ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4717/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

159.

Врз основа на член 116 алинеја 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица

1. Се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица бр. 01-151/1 од 27.04.2018 година, донесен од Управниот одбор на детската градинка.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4717/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4718/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

160.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к **за давање согласност на Годишниот** **план за вработување на ЈОУДГ „Детска** **радост“ - Струмица за 2019 година**

1. Се усвојува Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4718/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
 („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУ „Јане Сандански“
Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУ „Јане Сандански“
Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година

Бр.09-4719/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

161.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к **за давање согласност на Годишниот** **план за вработување на СОУ „Јане** **Сандански“ - Струмица за 2019 година**

1. Се усвојува Годишниот план за
вработување на СОУ „Јане Сандански“
Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4719/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
 („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУУД „Димитар
Влахов“- Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУУД „Димитар
Влахов“- Струмица за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.06.2018
година.

Бр.09-4720/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

162.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на СОУУД
„Димитар Влахов“- Струмица за 2019
година

1. Се усвојува Годишниот план за
вработување на СОУУД „Димитар
Влахов“- Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4720/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУ „Никола Карев“-
Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на СОУ „Никола Карев“-
Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4721/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

163.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на СОУ „Никола
Карев“ - Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план
за вработување на СОУ „Никола Карев“-
Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4721/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Видое Подгорец“
Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Видое Подгорец“
Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4722/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

164.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Видое
Подгорец“ - Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план
за вработување на ООУ „Видое
Подгорец“ - Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица“.

Бр.08-4722/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4723/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

165.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Сандо
Масев“ - Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план за
вработување на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4723/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4725/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

166.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Маршал
Тито“ - Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план
за вработување на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4725/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
 („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Никола Вапцаров“
Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ООУ „Никола Вапцаров“
Струмица за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4724/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

167.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Никола
Вапцаров“ - Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план за
вработување на ООУ „Никола Вапцаров“
Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4724/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
 („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4726/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

168.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4726/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Даме Груев“ с. Куклиш за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Даме Груев“ с. Куклиш за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4727/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

169.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Даме Груев“ с. Куклиш за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Даме Груев“ с. Куклиш за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4727/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Герас Цунев“- Просениково за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Герас Цунев“- Просениково за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4728/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

170.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Заклучок

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Герас Цунев“- Просениково за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Герас Цунев“- Просениково за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4728/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Маршал Тито“- Муртино за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Маршал Тито“- Муртино за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.06.2018 година.

Бр.09-4729/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

171.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.06.2018 година, донесе:

Заклучок

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Маршал Тито“- Муртино за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Маршал Тито“- Муртино за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4729/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2018
година

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
12.06.2018 година.

Бр.09-4730/2 Општина Струмица
14.06.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

172.

Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и
член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.06.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2018
година

1. Се усвојува Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот квартал од
2018 година;

2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот извештај составен на
образец К1, К2 и К3;

3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4730/1 Совет на општина Струмица
13.06.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

173.

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2018 година
Образец - К.1.

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Струмица за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Софинансирани активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација до крај на %	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	576.015.279	89.437.387	486.487.836	120.353.210	48.925.500	6.770.883	54.782.299	6.230.729	50.000.000	0	1.206.190.913	222.792.219	985.398.664	18,44
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	505.015.279	84.610.301	486.487.836	120.353.210	40.625.500	6.770.883	54.782.299	6.230.729	0	0	1.087.190.913	217.965.123	869.225.790	20,05
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	71.000.000	4.827.086	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	121.000.000	4.827.086	116.172.904	3,99
ВКУПНИ РАСХОДИ	576.015.279	89.437.387	486.487.836	109.839.625	48.925.500	5.520.022	54.782.299	1.516.397	50.000.000	0	1.206.190.913	206.313.441	1.001.877.472	17,08
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	251.143.278	47.679.539	486.487.836	109.839.625	40.425.500	5.520.022	16.547.268	1.052.397	5.000.000	0	788.603.813	164.091.573	635.512.340	20,52
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	324.872.000	41.757.848	0	0	500.000	0	38.215.000	464.010	45.000.000	0	408.587.000	42.221.868	366.365.132	10,33
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	505.015.279	84.610.301	486.487.836	120.353.210	40.625.500	6.770.883	54.782.299	6.230.729	0	0	1.087.190.913	217.965.123	869.225.790	20,05
71. Даночни приходи	392.300.000	65.126.789	0	0	0	0	0	0	0	0	392.300.000	65.126.789	327.173.211	16,69
711. Данок од доход од добивка и од капитални добивки	7.000.000	1.726.630	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	1.726.630	5.273.370	24,67
713. Даноци на имот	61.100.000	20.924.349	0	0	0	0	0	0	0	0	61.100.000	20.924.349	40.176.651	34,25
717. Даноци на специфични услуги	323.200.000	42.328.152	0	0	0	0	0	0	0	0	323.200.000	42.328.152	290.871.948	13,10
718. Такси за користење или дозвол за вршење на дејност	1.000.000	147.658	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	147.658	652.342	14,77
72. Надочени приходи	40.870.359	1.659.354	0	0	40.704.500	6.770.883	0	0	0	0	81.574.859	8.429.277	73.145.582	10,33
722. ГЛОВИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.000.000	868.054	0	0	0	4.470	0	0	0	0	4.000.000	872.534	3.127.468	21,81
723. Такси и надместоци	1.500.000	0	0	0	37.882.000	6.784.913	0	0	0	0	39.382.000	6.784.913	32.617.087	17,18
724. Други владини услуги	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0,00
725. Други неданочни приходи	35.370.359	790.330	0	0	2.822.500	0	0	0	0	0	38.192.859	790.330	37.402.529	2,07
74. Трансфери и доволни	71.844.920	17.825.118	486.487.836	120.353.210	221.000	0	54.782.299	6.230.729	0	0	613.316.054	144.639.057	468.676.997	23,55
741. Трансфери од други нивоа на власт	71.844.920	17.825.118	486.487.836	120.353.210	0	0	0	0	0	0	588.332.755	138.158.328	420.174.427	24,74
742. Докази од странство	0	20.000	0	0	221.000	0	54.512.299	6.230.729	0	0	54.733.299	6.250.729	48.482.570	11,42
744	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0,00
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	71.000.000	4.827.086	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	121.000.000	4.827.086	116.172.904	3,99
73. Капитални приходи	71.000.000	4.827.086	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000.000	4.827.086	66.172.904	6,80
733. Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	71.000.000	4.827.086	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000.000	4.827.086	66.172.904	6,80

75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0,00
754 ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0,00
ВКУПНИ ТЕКУВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	251.143.279	47.679.639	486.487.935	109.839.625	40.425.500	5.520.022	16.547.299	1.052.387	5.000.000	0	799.603.913	184.091.573	635.512.340	20,52	
40 Плати, намени и надоместоци за вработените	109.101.708	19.601.222	368.037.173	90.229.879	0	0	0	0	0	0	477.138.881	109.831.401	367.307.780	23,02	
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАМЕНЕНИ	73.672.966	13.456.103	267.993.471	66.792.134	0	0	0	0	0	0	341.655.967	79.249.237	262.407.650	23,20	
402 ПРИДОБИТИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	26.562.144	4.990.518	100.053.702	24.437.745	0	0	0	0	0	0	126.615.846	29.429.263	97.187.583	23,24	
404 надоместоци	8.967.168	1.154.601	0	0	0	0	0	0	0	0	8.867.168	1.154.601	7.712.567	13,02	
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	686.294	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	686.294	2.613.716	20,80	
412 Постојана резерва (непредадени расходи)	1.700.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	340.000	1.360.000	20,00	
413 Текуви резерви (разновидни расходи)	1.600.000	346.294	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	346.294	1.253.716	21,84	
42 Стоки и услуги	83.231.884	21.686.733	118.450.862	19.609.748	40.425.500	5.520.022	10.953.509	783.287	5.000.000	0	288.061.855	47.579.798	220.481.867	17,75	
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	800.000	245.676	0	0	533.000	0	77.065	0	0	0	1.410.085	245.676	1.164.389	17,42	
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	22.420.000	8.548.514	23.296.779	6.283.756	3.512.500	842.272	0	0	0	0	49.229.279	13.854.542	35.374.737	27,74	
423 СИПЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДР МАТЕРИЦИЛ ЗА ПОТРАВКА	8.023.984	2.047.137	6.367.682	898.442	13.622.000	2.665.087	1.100.825	34.000	0	0	28.444.391	5.344.686	23.099.725	18,79	
424 ПОПРАВКИ И ТЕКУВНО ОДРЖУВАЊЕ	28.200.000	5.058.180	18.796.100	2.255.500	6.167.500	51.886	5.064.713	0	5.000.000	0	63.258.913	7.395.545	55.862.768	11,64	
425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	18.950.000	1.840.397	62.739.505	8.795.156	14.575.500	1.895.912	3.105.769	749.287	0	0	99.370.795	13.280.742	86.090.053	13,36	
426 ДРУГИ ТЕКУВНИ РАСХОДИ	7.093.000	3.280.363	871.695	174.405	615.000	164.866	1.575.117	0	0	0	10.154.812	3.619.634	6.535.178	35,64	
427 ПРИВРЕЧНИ ВРАБОТУВАЊА	7.745.000	2.646.496	7.349.000	1.422.487	1.100.000	0	0	0	0	0	16.194.000	4.088.963	12.125.017	25,13	
46 Субвенции и трансфери	45.508.687	5.725.300	0	0	0	0	5.593.750	269.100	0	0	51.103.377	5.994.400	45.108.977	11,73	
463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	20.798.687	4.058.064	0	0	0	0	0	0	0	0	20.798.687	4.059.064	16.740.523	19,52	
464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	24.710.000	1.666.236	0	0	0	0	5.593.750	269.100	0	0	30.303.790	1.935.336	28.368.454	6,39	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	324.872.000	41.757.659	0	0	500.000	0	38.215.000	464.010	45.000.000	0	408.587.000	42.221.898	366.365.132	10,33	
48 Капитални расходи	324.872.000	41.757.659	0	0	500.000	0	38.215.000	464.010	45.000.000	0	408.587.000	42.221.898	366.365.132	10,33	
480 Купување на опрема и машини	9.130.000	450.680	0	0	500.000	0	4.915.000	464.010	0	0	14.545.000	914.870	13.630.130	6,29	
481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0,00	
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	280.119.000	30.818.081	0	0	0	0	33.300.000	0	5.000.000	0	318.419.000	30.818.081	287.600.909	9,68	
485 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	12.483.000	3.932.951	0	0	0	0	0	0	0	0	12.483.000	3.932.951	8.580.048	31,48	
486 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	3.500.000	505.956	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	505.956	2.994.044	14,46	
489 Капитални субвенции за претпријатија	18.230.000	6.050.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	58.230.000	6.050.000	52.180.000	10,39	

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамиренни обврски

Општина: Струмица
Квартал: од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година
Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2018
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари	18.857.574	6.863.841	61.520.272	61.520.272	87.241.687
февруари	42.182.029	17.008.664	53.595.969	53.595.969	112.786.662
март	3.301.196	40.339.080	67.583.534	67.583.534	111.223.810
април			0	0	0
мај			0	0	0
јуни					
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					0
декември					0

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кон се достасани до 31.01.2018 година изнесуваат 87.241.687,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 18.857.574,00 денари, а износот од 6.863.841,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 80.590.669,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 6.651.018,00 денари. Општина Струмица до 31.01.2018 година има недоспеани обврски во износ од 42.464.854,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кон се достасани до 28.02.2018 година изнесуваат 112.786.662,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 42.182.029,00 денари, а износот од 17.008.664,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 107.401.187,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 5.385.475,00 денари. Општина Струмица до 28.02.2018 година има недоспеани обврски во износ од 13.314.782,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кон се достасани до 31.03.2018 година изнесуваат 111.223.810,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 3.301.196,00 денари, а износот од 40.339.080,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 104.159.854,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 7.063.956,00 денари. Општина Струмица до 31.03.2018 година има недоспеани обврски во износ од 18.607.299,00 денари.

Расходна ставка	Вкупно обврски (во денари)
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	3.480
421	1.463.723
423	1.139.103
424	2.578.259
425	218.947
426	1.660.444
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	104.159.854
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Топал	111.223.810

